

Издадени задолжителни тарифни информации во 2017 година

Реден број	Почетен датум на валидност	Краен датум на валидност	Тарифен број	Дата на издавање	Опис на стоката	Клучни зборови	Слика	Документи
1	17/01/2017	16/01/2020	6406 90 50 00	17/01/2017	Влошки за стапала изработени од силикон, наменети да овозможуваат растеретување на стапалото, а со самото тоа овозможуваат и растеретување на скочниот зглоб, коленото, кичмата и колковите.	Каталожки број: SL 500 – Silicone insoles		
2	17/01/2017	16/01/2020	6307 90 10 00	17/01/2017	Производот претставува имобилизатор за рачен зглоб изработен од еластичен материјал од памук со велкро закопчување. Производот содржи алуминиумска прачка која обезбедува поддршка на рачниот зглоб.	Каталожки број: SL 19 – Hand & Wrist splint		
3	17/01/2017	16/01/2020	6212 90 00 00	17/01/2017	Производот претставува појас наменет за оезбедување на поддршка во пределот на абдоменот, изработен од перфориран еластичен материјал со велкро закопчување.	Каталожки број: SL 240 – Abdominal corset		
4	17/01/2017	16/01/2020	3926 90 97 90	17/01/2017	Глодалка дизајнирана да ги стимулира и освежува непцата на бебињата во периодот кога им растат забите, изработена од пластика. Делот од глодалката кој што е изработен од мека пластика содржи стерилизирана вода која што овозможува да ја одржи глодалката подолго време ладна, а со тоа им овозможува на бебињата олеснување на болката во пределот на напцата. Производот е изработен во форма на цреша, прстен со дршка и во форма на сладолед.	Fresh Relax – Глодалка за бебе		
5	27/01/2017	26/01/2020	6403 59 91 00	27/01/2017	Обувки за балет за деца кои се изработени од горниште од кожа. Долниот дел од обувките односно ѓонот е изработен од груба кожа, која овозможува анти лизгачки ефект. Обувките			

					се прицврстуваат на стапалото со еластична лента.			
6	27/01/2017	26/01/2020	6404 20 90 00	27/01/2017	Обувки за професионален балет, кои се изработени од горниште од текстилен материјал - кирза (памук) и сатен (свила), и појачување на врвот на прстите кое овозможува стабилност при стоење. Долниот дел од обувките односно ѓонот е од груба кожа, која овозможува анти лизгачки ефект. Обувката се прицврстува со помош на две ленти кои се заврзуваат околу скочниот зглоб.			
7	27/01/2017	26/01/2020	9021 10 10 00	27/01/2017	Апарат за корекција на скочен зглоб, кој содржи пластична чизма обложена со мек дел кој дава удобност при употреба. Дополнителните ленти кои се фиксираат околу помагалото обезбедуваат потполна стабилизација и фиксација при повреда на зглобот. Апаратот овозможува ограничување на плантарната и дозралната флексија. Дното на лежиштето обезбедува стабилност при движењето во текот на рехабилитацијата. Апаратот се применува при стабилни фрактури на потколеница, при повреди на потколеница и во процес на рехабилитација после повреда на Ахилова тетива и сл.			
8	27/01/2017	26/01/2020	9021 10 10 00	27/01/2017	Предметната стока претставува анатомска цервикална јака со отвор за трахеотомија. Составена е од два дела поради што е лесна за аплицирање без да се помести вратот на пациентот. Нејзината примена овозможува голема стабилност на вратот. Се користи при трауми на вратот во случај кога е потребна итна имобилизација, кај цервикална кила, после			

					интервенции кај повреди во пределот на вратот и сл.			
9	26/01/2017	25/01/2020	1517 90 99 00	26/01/2017	<p>Препарат од растителни масти, EUROCREAM 76%, согласно приложената спецификација, производот е со состав: делумно хидрогенизирани растителни масла и масти (76%), вода, емулзификатори E471, E322 сончогледов лецитин), конзерванс (E202), регулатор на киселост (E330), арома,, боја (бетакаротен). Производот е спакуван во рефусно картонско пакување со тежина од 20 кг.</p>			
10	26/01/2017	25/01/2020	3907 69 00 00	26/01/2017	<p>ПЕТ (поли (етилен терефталат)) флекс добиен од ПЕТ шишиња, како пластични неправилни тенки лушпи (флекс) во транспарентна, зелена и кафена боја, добиени од издробена пластика од шишиња со големина на флекс од 10-12 мм. Од приложен сертификат и анализи, истите се од ПЕТ со вискозност од 71 мл/г.</p>			
11	26/01/2017	25/01/2020	2922 50 00 00	26/01/2017	<p>Концентрирано водорастворливо ѓубриво со 7 % Fe (железо) во хелатирана форма (Fe EDDHA (sodium[[ehylenediimino) bis[2-hydroxybenzene-1-acetato]](4-)] ferrate(1-), во форма на микрогранули, во пакување во полиетиленски вреќи и ставени во пластични кутии од 20 кг.</p>			
12	26/01/2017	25/01/2020	8536 90 95 00	26/01/2017	<p>Бакарен носач (Busbar) со строго дефинирана намена како контактор преку кои кондензаторите (Brick кондензатор) се поврзуваат со напонски уреди или други електронски уреди и</p>			

					согласно техничка спецификација, изработени се од CU-PHC-мешавина на бакар со 99,95% чистота, изработени според стандардни димензии .			
13	25/01/2017	24/01/2020	6307 10 90 00	25/01/2017	Производот претставува сет за чистење на екранот на мобилен телефон. Согласно доставената мостра и податоци сетот се состои од една ткаена микрофиберска крпа за чистење на стакло, две влажни марамници за чистење и полирање на екранот за еднократна употреба – Kristal smartphone screen protector (2 – пропанол 60-100%, сулфурна киселина 0.5-1.5%) и Kristal screen cleaning swab (изопропил алкохол 18-25%, кондиционер 1-3%, етилен гликол монобутил етер 15-30% и вода 50-70%). Сите наведени компоненти се пакувани во едно заедничко пакување.	Kristal – Liquid Screen Protector		
14	25/01/2017	24/01/2020	6307 90 10 00	25/01/2017	Производот претставува имобилизатор за колено изработен од плетена ткаенина од неопрен, со велкро ленти. Производот во пределот на пателата содржи силиконско перниче и метални ленти кои се поставени во страничниот дел кои обезбедуваат дополнителна имобилизација и стабилност на коленото.	Каталожки број: REF 104 – Knee support steel hinged		
15	28/12/2016	28/12/2019	2309 90 96 90	28/12/2016	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува минерално храниво во вид на прашок со црно-сива боја без типичен мирис, со органски минерали со висока содржина на хуминска киселина, со состав: влага 20%, хуминска киселина 80%, калциум 4,50%, магнезиум 0,08%, фосфор 0,10%,	Vitapol pulvis		

					натриум 0,10%, железо 1600 мг/кг, манган 150 мг/кг. Производот е наменет за употреба како додаток во исхраната за домашни животни, пакуван во хартиени вреќи од 25, 5 и 2 килограми.			
16	28/12/2016	28/12/2019	2309 90 96 90	28/12/2016	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува минерално храниво, за употреба во шеќерен сируп за зајакнување на имуниот систем на пчелите и дополнување на исхраната со минерали и микро елементи, со содржина на хуминска киселина, со состав: влага 83%, хуминска киселина 11%, пепел 5,5%, калиум 1,40%, натриум 0,2%, магнезиум 0,0025%, фосфор 0,005%, железо 800 мг/литар, манган 15мг/литар, цинк 10, мг/литар, бакар 1мг/литар, молибден 1 мг/литар и кобалт 0,3 мг/литар. Производот е наменет за употреба во пчеларството, пакуван во пластично шише од 1 литар.	Immuno Be		
17	17/01/2017	18/01/2020	9021 10 90 00	17/01/2017	Производот претставува цврста поддршка на прст при повреда во процесот на заздравување, дава стабилност на зглобовите на прстите во одредена позиција. Производот е составена од алуминиумска плочка која лесно се обликува, со цел прстот да се одржи во точниот степен на флексија или екстензија.	Каталожки број: SL 603 The baseball splint Каталожки број: SL 603 The baseball splint		
18	17/01/2017	18/01/2020	6212 90 00 00	17/01/2017	Производот претставува појас составен од еластичен материјал, перфориран за да се спречи појава на потење. Лентите во задниот дел се флексибилни за стабилизација на рбетот, притоа овозможувајќи	Каталожки број: SL 32Lumbosacral corset (32cm) with belt		

					ограничена флексија и екстензија, а дополнителните еластични ленти обезбедуваат дополнителна имобилизација и фиксација.			
19	17/01/2017	18/01/2020	9021 10 10 00	17/01/2017	Производот со трговски назив Троножен бастун е составен од алуминиумска дршка, чија висина лесно се подесува во зависност од потребите на пациентот. Трите ногарки на бастуот даваат поголема стабилност, а гумичките поставени на секоја ногарка во долниот дел ја намалуваат можноста од лизнување, односно даваат поголема стабилност при движење.	Каталошки број: ERS104-Tripot		
20	31/01/2017	02.01.2020	8424 82 10 00	31/01/2017	Производот, согласно со доставената документација, се состои од: Надземна мрежа составена од црева со дијаметар Ф16, Ф20, Ф25, Ф32 како и елементи за нивно тенко црево за врзување, држачи за црево, капалки, спеери (микроспринклери) и прскачи. Составен дел на системот се и хранилници –фертилизатори, филтри за прочистување на вода и пластични спојни елементи.	Систем за наводнување “капка по капка”		
21	02.02.2017	02.01.2020	9015 80 20 00	02.02.2017	Автоматска метеоролошка станица (AWOS) која собира, процесира и дистрибуира метеоролошки податоци за временските услови на аеродромите и проценети вредности на одредени параметри, и тоа: сензор за брзина за ветер и правец, сензор за температура на воздух, T/RH стандарден заштитен штит со одвоени отвори за два T/RH сензори, сензор за воздушен притисок, инструмент за мерење на базата на облаци (силометар), трансмиоетар (мерач			

					на видливост вдолж писта), FSM сензор за видливост со сензор за MET појави во сегашно време, сензор за мерење на позадинска осветленост, уред за мониторирање на интензитет на светла на писта, сензор за врнежи од дожд (дождметар) со опсерверски терминал (од приложена приложена спецификација).			
22	02.02.2017	02.01.2020	1904 20 10 00	02.02.2017	Согласно доставените податоци и мостра од подносителот на барањето, производот претставува крцкави мусли за деца, пакувани во картонска кутија од 200 грама. Производот се состои од: 74% снегулки од житни зрна и брашно (пченица, овес, јачмен, пир, рж, просо), снегулки од банана, крцкави – пајки (пченично брашно, оризово брашно, пченкарно брашно, какао прав), крцкави цвекиња (пченично брашно, оризово брашно, пченкарно брашно), пченкарно брашно, бобинки, сушени јагоди, малини, витамин B1. Согласно доставените податоци од производителот, производот е со содржина на какао по маса од 0,4%.	ХИП Крцкави мусли за деца, 200гр		
23	02.07.2017	02.08.2020	2106 90 92 00	02.07.2017	Производот, согласно со доставената документација, претставува сируп со вкус на боровинка, готов за употреба како прелив за палачинки или други видови десерти. Составен е од вода, згуснувачи (ксантан гума), растителна боја, лимонска киселина, сукралоза како засладувач, природна арома и конзерванси (калиум сорбат, натриум бензоат). Не содржи	Sugar-free Syrup-Blueberry flavour		

					шеќер. Пакувано е во шише од 400грама.			
24	02.07.2017	02.08.2020	2202 99 95 00	02.07.2017	Производот, согласно со доставената документација, претставува готов шејк од протеин од сурутка со вкус на чоколадо. Составен е од протеини (сурутка, концентрат од протеин од млеко, концентрат од протеин од сурутка, 74грама во 100мл), вода (24гр во 100мл), обезмастено какао во прав (1,2грама во 100мл), згуснувачи (E460, E466, E407), арома, стабилизатор (E452), засладувачи (E952, E950, E954) . Пакуван во шише од 330 мл.	Delicious protein shake		
25	02.07.2017	02.08.2020	1904 20 10 00	02.07.2017	Производот, согласно со доставената документација и мостра, е составен од 82% снегулки од житни зрна и брашно (пченица, овес, јачмен, пир, 'рж) 17% снегулки од овошје (банана, јаболко, сливи), пченично брашно, оризово брашно, витамин Б1. Без додаден шеќер. Содржи глутен. Пакувано во кутија од 200 грама	ХИП Мусли со овошје за деца, 200гр		
26	02.07.2017	02.08.2020	4412 33 00 00	02.07.2017	Водоотпорна шперплоча е производ изработен во димензии од 2500x1250мм и 2440x1220ммсо дебелина од 4 -30мм од 3, 5, 7, 9, 11 и 13 слоја на дрвен фурнир (тополов, буков или брезов) вкрстено слепени едни со други поради добивање на потребната цврстина и еластичност, а споени со фенолно лепило како и меламинско лепило. Производот може да биде превлечен, или не, со 120 гр/м2 импрегрирана хартија/филм кој му дава водоотпорност како и отпорност на други надворешни влијанија при	Film faced plywood (водоотпорна шперплоча)		

					што се користи во надворешни услови во градежништво, изработка на подиуми од времен или траен карактер, замена на подови на возила и слично.			
27	02.07.2017	02.06.2020	3824 99 92 00	02.07.2017	Препарат за зацврстување на епоксидна смола, во пакување од метални буриња, и согласно приложен сертификат е со состав: полиамиден раствор со концентрација од триетилтетрамин <10%, диетилтриамин <10% и аминокетилпиперазин >10%.	Indurente 80 – 20		
28	02.07.2017	02.06.2020	2202 99 95 00	02.07.2017	Производот претставува шејк од протеин од сурутка со вкус на ванила, во пакување од 330 мл, наменет за директно конзумирање. Производот во својот состав содржи сурутка, вода, протеини 10% (протеин од концентрат од млеко и протеин од концентрат од сурутка), згуснувачи, арома, стабилизатор, засладувачи и боја. Согласно доставените податоци производот содржи 0,2% млечни маснотии.	QNT Delicious protein shake		
29	02.07.2017	02.06.2020	2202 99 19 90	02.07.2017	Производот претставува додаток во исхрана во форма на гел со изомалтулоза и натриум, пакуван во 24 ќесички во една кутија (40 гр во ќесичка). Производот е со вкус на портокал кој во својот состав содржи: малтодекстрин, вода, фруктоза, изомалтулоза (10%), сол (5%), калиум хлорид, регулатори на киселост, калиум цитрат, цитрусна киселина, арома, козерванси (калиум сорбат и натриум бензоат).	Multicarbo gel		

30	02.07.2017	02.06.2020	6307 90 10 00	02.07.2017	Имобилизаторот за рамо и надлактица, кој се употребува како замена за гипс кај повреди на рамо и надлактица. Составен е од мек материјал кој не прави иритација на кожата. Раката ја фиксира под агол од 90 степени во лактот. Има и дополнителна лента која се поставува во пределот на градниот кош и истата овозможува подобра фиксација и имобилизација..Се користи кај дислокација на рамо, фрактура на надлактицата или лопатката и слично.			
31	17/02/2017	16/02/2020	8528 59 00 10	17/02/2017	Согласно доставените податоци производот претставува мултимедијален систем наменет за употреба во моторните возила, со следните карактеристики: 7 инчен екран осетлив на допир, вграден GPS навигатор, Wi-Fi, Bluetooth конекција, радио тјунер, DVD/VCD, Mp3/Mp4. Производот функционира врз основа на оперативен систем Андроид (4.4.4 и 6.0.1 систем).	CAR MULTIMEDIA SYSTEM, Model - D90-8858 ML class		
32	16/02/2017	15/02/2020	8528 71 15 00	16/02/2017	Дигитален приемник погоден за прием на телевизиски сигнали. Уредот ги има следните карактеристики: DVB-C Тјунер, процесор MIPS4380 Core BCM7584, програм за подигнување на оперативен систем Каон, овозможена интернет конекција преку Етернет RJ45 и неколку приклучоци (HDMI, аудио, USB, S/PDIF, CVBS, SCART) Уредот вклучува далечински управувач, HDMI кабел, пин кабел и етернет кабел.	Kaon Hibrid STB VM1200 VIP		

33	16.02.2017	16.02.2020	8528 71 15 00	16.02.2017	<p>Дигитален приемник за дигитална терестријална телевизија за прием на ТВ сигнал . Уредот примаи видеосигнал преку интернет протокол. Користи Ethernet порта која се наоѓа на уредот. Има можност за интерактивни функционалности (видео на барање, снимање во CLOUD, снимање на надворешна СБ меморија, премотување напред назад, преглед на поминати содржини). Уредот има вграден Linux оперативен систем и тјунер. Спакуван заедно со далечински управувач, HDMI кабел, пин кабел и етернет кабел за поврзување.</p>	<p>Kaon DVB-T2 HEVC BCM 75638</p>		
34	24/02/2017	23/02/2020	8424 82 10 00	24/02/2017	<p>Систем за наводнување капка по капка и согласно доставена спецификација, системот е составен од црева изработени од ПВЦ (поливинил хлорид) со вградени капалки, спојки за поврзување на цревата, вентили од ПВЦ за регулирање на протокот, тапи, гумици , капалки, филтри, спојки црево-филтер, поврзанин на начин за наводнување на насади.</p>	<p>капка по капка систем</p>		
35	24/02/2017	25/02/2020	2306 30 00 00	24/02/2017	<p>Пелетите од сончогледови лушпи се добиени како остатоци при процесот на производство на масло од сончоглед, при што лушпите се мелат и се пелетизираат со вода и водена пареа . Пелетите се со темна боја и се е користат за горење.</p>	<p>Пелети од сончогледови лушпи за горење</p>		
36	24/02/2017	25/02/2020	4412 33 00 00	24/02/2017	<p>Водоотпорна шперплоча претставува производ изработен во димензии од 2440x1220мм 18,20 или 21мм од 11 и 13 слоја на дрвен фурнир (топола, бука, бреза и од еукалиптус) вкрстено слепени едни со други поради добивање на потребната цврстина и еластичност, а споени со</p>	<p>Водоотпорна шперплоча</p>		

					фенолно лепило WBP кое е отпорно на вода и температурни разлики. . Производот од двете страни е заштитен со фенолен филм со 120-240 гр/м2 како и специјализиран водоотпорен премаз за заштита на сите четири страни. Тежина на материјалот е 500-630кг/м3.			
37	24/02/2017	25/02/2020	2309 90 96 90	24/02/2017	Согласно податоците и доставената мостра, производот претставува храна за прихрана на пчелни семејства, спакувана во најлонска амбалажа од 1 килограм. Производот е составен од мешавина на шеќери (фруктоза, декстроза, малтоза) Витамини (А, Д3, Е, К3, Б1, Б2, Б6, Б12, Ц, САL-D-PANT), Минерали (фосфор, калциум, содиум, ниацин) Аминокиселини (аланине, аспартиц, глутамиц ацид, хистидине и др).	Superfood for bees-Vitamin plus		
38	24/02/2017	25/02/2020	2710 19 99 00	24/02/2017	Литиумската маст е произведена од високо рафинирано минерално масло, литиумски сапуни и масни киселини и адитиви, и е наменета за подмачкување на тркалачки лежишта на било која машина во нормални работни услови. Пакувана во пакување од 180кг.	Литиумска маст ЛТ42 (litiumska mast LT42)		
39	24/02/2017	23/02/2020	1905 40 90 00	24/02/2017	Барен колбас од свинско месо и зачини со додаток на млечни протеини и пецива, со содржина во порција од еден колбас (30 гр) + 2 кифли (14 гр). Термички обработениот колбас во својот состав содржи: свинско месо (55%), вода, скроб од компир, сол, екстра девствено ладно цедено маслиново масло (2%), декстроза, свински протеин, сос од сенф, стабилизатори, ароми, снегулки од сушен лук, подобрувач на вкус,	O-ROLL Juicy pork with spices snacks		

					<p>зачини, антиоксидант, аромати на чај, конзерванси, хидролизирани растителни протеини, екстракт од квасец и боја. Кифлите во својот состав содржат: меко пченично брашно, екстра девствено ладно цедено маслиново масло (9%), сол, квасец, брашно од слад (пченица) и природен екстракт од рузмарин.</p>			
40	01.03.2017	29.02.2020	3824 99 96 00	01.03.2017	<p>Течна комплексна мешавина на микроелементи Zn (цинк) и Mn (манган) во форма на тетраглюконати на глюконска киселина, со содржина на манган растворлив во вода 0,80% и цинк водорастворлив 1,20%. Се користи за храна во органско и конвенционално земјоделство како биостимулатор. Производот е во пакување на полиетиленски контејнери од 1л и 20 л.</p>			
41	01.03.2017	29.02.2020	3824 99 96 00	01.03.2017	<p>Органски биостимулатор, микрогранулирани кристали во форма на прав и пакуван во хартиена кеса од 5 кг, со состав комплексна сол од бакар (Cu- 9,5%) и Цинк (Zn- 3,4%) водорастворливи. Се користи за сите земјоделски култури во земјоделство, градинарство, овоштарство, лозарство како и во расадничко производство. Производот се аплицира фолијарно во текот на вегетацијата во дози од 100-200г/дка, или со фертигација во дози од 150-200г/дка.</p>			
42	01.03.2017	29.02.2020	8424 82 10 00	01.03.2017	<p>Систем за наводнување „ капка по капка, и согласно доставена техничка спецификација системот е составен од црева изработени од ПВЦ (поливинил хлорид) со вградени капалки и</p>	DRIPLINE		

					филтри , спојки за поврзување на цревата, со прскалки и истиот претставува систем за наводнување на насади.			
43	07.03.2017	06.03.2020	3215 90 20 00	07.03.2017	Касета со мастило за користење со инк-џет печатари за континуиран процес на печатење. Касетата е со зафатнина од 750 мл и истата не се надополнува, се вметнува во печатарот и има електронско коло, чип за читање на мастилото и нема глава за печатење, бојата е цијан мастило.	касета		
44	03.07.2017	03.08.2020	3824 99 96 00	03.07.2017	Согласно доставената документација Demolution (Демолутион) претставува органски биостимулатор во течна форма со пакување од 0,5, 1 и 5 литри. Се користи за сите земјоделски култури во поделство, овоштарство, лозарство и во расадничко производство во шумарството, и во органско и во конвенционално производство. Demolution во својот состав содржи сулфур (SO ₃) 68% од природно потекло како и биоген хранлив елемент цинк (Zn) 0,5% .	DEMOLUTION ѓубриво/биости мулатор		
45	03.07.2017	03.08.2020	3824 99 96 00	03.07.2017	Согласно доставената документација Nematmiel (Нематмиел) претставува органски биостимулатор во кристална форма, пакуван во полиетиленски контејнери од 1 и 5 килограми. Се користи за сите земјоделски култури во поделство, овоштарство, лозарство и во расадничко производство во шумарството, во тек на цела вегетација и тоа и во органско и во конвенционално производство. Во својот состав содржи сулфур (SO ₃) 57,2% од природно потекло како и биогени хранливи елементи на железо (FE) 0,02%.	NEMATMYIEL ѓубриво/биости мулатор		

46	03.08.2017	03.09.2020	3004 49 00 10	03.08.2017	Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено шишенце од 120 мл или 240 мл. Маслениот раствор содржи маслен екстракт од растението канабис (коноп), добиен со екстракција на ниска температура во ексципиент ладно цедено маслиново масло без употреба на органски растворувач. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 2.5 мг тетраhydroканабинол (ТХЦ) и 1мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл раствор, и се употребува за медицински цели.	Канобил ХИВ 2,5 мг THC + 1mg CBD/1ml		
47	03.08.2017	03.09.2020	3004 49 00 10	03.08.2017	Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено шишенце од 120 мл или 240 мл. Маслениот раствор содржи маслен екстракт од растението канабис (коноп), добиен со екстракција на ниска температура во ексципиент ладно цедено маслиново масло без употреба на органски растворувач. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 2.5 мг тетраhydroканабинол (ТХЦ) и 2.5 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл раствор и се употребува за медицински цели.	Канобил КАНЦ 2,5 мг THC + 2.5mg CBD/1ml		
48	08.03.2017	07.03.2020	3004 49 00 10	08.03.2017	Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено шишенце од 120 мл или 240 мл. Маслениот раствор содржи маслен екстракт од растението канабис (коноп), добиен со екстракција на ниска температура во ексципиент ладно цедено маслиново масло без употреба на органски растворувач. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 2 мг тетраhydroканабинол (ТХЦ) и 1 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл раствор, и се	Канобил МС		

					употребува за медицински цели.			
49	08.03.2017	07.03.2020	3004 49 00 10	08.03.2017	Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено шишенце од 120 мл или 240 мл. Маслениот раствор содржи маслен екстракт од растението канабис (коноп), добиен со екстракција на ниска температура во ексципиент ладно цедено маслиново масло без употреба на органски растворувач. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 1 мг тетраhydroканабинол (ТХЦ) и 15 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл раствор, и се употребува за медицински цели.	Канобил епи		
50	20/03/2017	21/03/2020	8543 70 90 00	20/03/2017	Електрично загреан тутунски систем ЕЗТС кој се користи исклучиво во комбинација со електрично загреан тутунски производ, истиот содржи:1 Држач за патрони, 1 полнач, 1 адаптер за напојување, 1 USB кабел, 1 алатка за чистење, 1 упатство за употреба. Најважниот елемент на овој систем е држачот за патрони кој се состои од следните делови: кукиште, греач (метален елемент обложен со стакло преку кој струјата се пренесува за да загрее), контролна електроника (осигурува контрола на температурата на греачот и обезбедува заштитно следење за спречување на прегревање) и батерија (која има сила за една употреба на ЕЗТС загреан тутунски производ). Суштинскиот карактер на	ЕЗТС (Electronically Heated Tobacco System) - iQOS		

					овој производ го дава држачот во кој се сместуваат патроните исполнети со тутунски производ кои се загреваат до одредена температура.			
51	20.03.2017	19.03.2020	2202 99 95 00	20.03.2017	<p>Комплетно хранлив производ за специјална медицинска намена, подготвен за директна употреба во форма на пијалок како ентерална храна. Се употребува исклучиво под медицински надзор како додаток на исхраната или како единствен извор на храна при диететскиот режим на пациенти кои неможат да ги задоволат потребните хранливи материи со внесување на храна од регуларни извори, како кај пациенти со дијабетес и нарушена гликозна толеранција.</p> <p>Производот е со состав: вода, изомалтулоза, диетески влакна, масти (вкупни 3,8%, од кои млечни 0,2%), скроб, лактоза, протеин концентрат од сурутка, соја протеин изолат, витамини, минерали и елементи во трагови, рибино масло, калциум цитрат, засладувачи, каротеноиди и регулатор на киселост. Спакуван е во пакување од 4 x 200 ml пластични шишенца и најдобро е истиот да се консумира разладен и тоа 2-3 шишиња на ден како додаток во исхраната, или 7 до 10 шишенца како</p>	Nutricia Diasip		

					единствен извор на храна.			
52	20.03.2017	19.03.2020	2106 90 92 00	20.03.2017	<p>Производ во форма на прашок спакуван во конзерва од 500 г, кој претставува храна за специјална медицинска употреба при диететски режим во состојби на фенилкетонурија (PKU) и хиперфенилаланинемија (HPA) кај деца над 1 година старост. По состав претставува мешаница на аминокиселини (чисти L-амино киселини ослободени од фенилаланин) со јагленхидрати (малтодекстрин), збогатени со витамини, минерали и елементи во трагови и ванила. Се употребува како дефиниран протеински додаток во точно одредена количина пропишана од лекар или диететичар со мешање со точно одредена количина на храна или пијалок (овошен сок, вода, овошно пире).</p>	MILUPA PKU 2 PRIMA		
53	28/03/2017	29/03/2020	8421 31 00 00	28/03/2017	<p>Филтер за воздух за мотори со внатрешно согорување изработен од хартија од целулоза како главен медиум за прочистување Според доставените податоци има округла форма со дијаметар од 305мм,</p>	Филтер за воздух FILTRON AM401/1		

					висина 471мм, внатрешен дијаметар (1) 198мм, надворешен дијаметар (2) 11мм			
54	28/03/2017	29/03/2020	8421 31 00 00	28/03/2017	Филтер за воздух за мотори со внатрешно согорување, изработен од хартија од целулоза како главен медиум за прочистување.. Според доставените податоци има правоаголна форма со должина од 247мм, ширина 168мм, висина 82мм.	Филтер за воздух FILTRON AM401/1		
55	28/03/2017	27/03/2020	8421 23 00 00	28/03/2017	Филтер за гориво за возила, и истиот е со надворешен дијаметар од 78 мм, внатрешен 11 мм и висина 136,5 mm	филтер		
56	28/03/2017	27/03/2020	8421 39 25 00	28/03/2017	Кабински систем со бионајт систем за полен со антибактериска и алергенска заштита, за прочистување на воздухот во патничката кабина од системот за вентилација.	филтер		
57	28/03/2017	30/03/2020	2403 99 90 00	28/03/2017	Патрони во форма на мини цигари, со должина 45 мм и пречник 7,3 мм, не е наменет за пушење, не гори, исклучиво се користи само во електронски уред, се загрева и притоа се ослободува аеросол. Тутунското полнење е од иситнет тутун, измешан со вода, врзивни средства и хумектанти, со коламинирана алуминиумска обвивка, која го спречува палењето и горењето на тутунското полнење, два филтри, шуплива ацетатна цевка, сите елементи заедно обединети во целина со хартиена обвивка. При загревање водата и глицеринот испаруваат и кондензираат во мали капки и на тој начин создавајќи аеросол, кој содржи никотин. Предметната стока се испорачува во кутии со содржина на 20 патрони			

					(heatsticks).			
58	28/03/2017	27/03/2020	8421 23 00 00	28/03/2017	Филтер за хидраулично масло наменет за прочистување на маслото на мотори со внатрешно согорување, со надворешен дијаметар од 90 мм, внатрешен 37 мм и висина 157 мм.	FILTRON OM 583H		
59	28/03/2017	27/03/2020	8421 23 00 00	28/03/2017	Филтер наменет за прочистување на маслото за мотори со внатрешно согорување, со надворешен дијаметар од 65 мм, внатрешен 31,5 мм и висина 115 мм.	FILTRON OE 640/5		
60	04.11.2017	04.12.2020	2005 70 00 00	04.11.2017	Цели маслинки од трговска марка "spartan treasure" претставуваат маслинки во саламура без присуство на вински оцет. Согласно податоците од хемиската анализа доставена од подносителот на барањето, маслинките се конзервирани во саламура, со содржина на концентрација на 6% сол 1,0% млечна киселина, Ph вредност од 3,5% но без вински оцет. Според доставените документи маслинките се наменети за малопродажба во различни пакувања и тоа: 180гр, 200гр,450гр, 1кг, 2кг, 3кг, 5кг и 12кг.	Kalamon whole olives in brine (Каламон цели маслинки во саламура без вински оцет)		
61	04.11.2017	04.12.2020	2008 97 98 00	04.11.2017	Органски, сирови плочки за ужина. Според приложената документација направени се од 100% сирови, органски, веган и безглутенски состојки без употреба на шеќер и	ROOBAR Chia Coconut 30g		

					<p>чоколадо. Во составот на оваа суперхрана има : урми, дехидриран кокос 22%, семе од чиа 8% и лимоново масло. Спакувани во фолија со тежина од 30г.</p>			
62	04.11.2017	04.12.2020	8703 21 10 00	04.11.2017	<p>Ново теренско возило за сите терени (ATV) бр. со погон на четири тркала, со четири тактен бензин мотор, шасија број 3JBLRAJ15HJ00329, мотор број M1141367, со два цилиндри со зафатнина од 649,56 см3, номинална снага од 14.4 KW, со волан со две рачки со број на брзини: предна -2/ ниска и висока ЦВТ и рикверц 1. Серво волан со рачки. Погон и кочници на сите 4 тркала, растојание помеѓу вертикалниот раширен пропуст низ средната оска на задната оска 251 до 430 мм, основа на тркалата 1499мм, димензии на возилото (должина, ширина, висина) 2510мм x 1168мм x 1410 мм, капацитет на влечење без сопирачки е 590 кг, тежината на возилото (празно возило) мах505кг/мин.485кг максимална брзина од 41км/ч. Возилото е произведено 2016 година.</p>	<p>ATV OUTLANDER MAX PRO 650 EFI</p>		

63	04.11.2017	04.12.2020	2202 99 19 10	04.11.2017	<p>Храна за специјална медицинска употреба, за диететски менаџмент кај лица со фенилкетонурија (PKU) и хиперфенилаланинемија (HPA) кај деца над 4 години и возраси, вклучувајќи и бремени жени. Само за внатрешна употреба. Внесот треба да биде одреден исклучиво од лекар или диететичар, не претставува единствен извор на исхрана.</p> <p>Производот е во форма на течност во пакување од 30x125мл. По состав содржи вода, концентрат од сок од јаголко (34.1%), концентрат од сок од грозје (6,9%), концентрат од сок од рибизла (2,5%), мешавина на чисти L-амино киселини ослободени од фенилаланин, збогатени со витамини, минерали и елементи во трагови и природна арома. Содржи шеќер, стабилизатори (E460, E412, E415, E466), емулгатор (лецитин од сончоглед), вештачки засладувачи (сукралоза, ацесулфам К), конзерванси (E202,E211), М-инозитол, железо, манган сулфат, бакар сулфат, тиамин хидрохлорид, пиридоксин хидрохлорид, витамин А палмитат, рибофлавин, антиоксиданси (E304, E306), фолна киселина, калиум јодид, натриум молибидат, Д-биотин, натриум сеенит, хром хлорид, витамин К1, витамин Д3, цијанокобаламин и растително масло од висока едноклеточна докосахексаноична киселина (DHA).</p> <p>Пропишаната количина се аплицира распоредена во порции кои ќе бидат примени во текот на денот</p>	PKU Lophlex LQ 20		
----	------------	------------	---------------	------------	---	----------------------	--	--

64	04.11.2017	04.12.2020	2106 90 92 00	04.11.2017	<p>Храна за специјална медицинска употреба, за диететски менаџмент кај лица со фенилкетонурија (PKU) и хиперфенилаланинемија (HPA) кај адолесценти над 15 годишна возраст и возрасни. Внесот треба да биде одреден исклучиво од лекар или диететичар, а дневната доза треба да биде регулирана под медицински надзор. Производот е во форма на прашок во пакување од 500г. По состав содржи мешаница од чисти L-амино киселини ослободени од фенилаланин, збогатени со витамини, минерали и елементи во трагови. Пропишаната количина се аплицира распоредена во порции кои ќе бидат примени во текот на денот, пропишаната количина на прашок се меша со точно одредена количина на храна или пијалок (вода, овошен сок, овошно пире).</p>	Milupa PKU 3 Advanta		
65	04.11.2017	04.12.2020	2106 90 98 00	04.11.2017	<p>Храна за специјална медицинска употреба, за диететски менаџмент кај лица со фенилкетонурија (PKU) и хиперфенилаланинемија (HPA) кај новороденчиња од раѓање до 12 месеци. Внесот треба да биде одреден исклучиво од лекар или диететичар, а дневната доза треба да биде регулирана под медицински надзор. Производот е во форма на прашок во пакување од 450г. По состав содржи: лактоза (од кравјо млеко), рафинирани растителни масла (масло од палма, нехидрогенизирано кокосово масло, масло од канола, сончогледово масло), малтодекстрин, прегелатинизиран скроб (компир или пченка) мешаница од чисти L-амино киселини ослободени од</p>	Milupa PKU 1-Mix		

					<p>фенилаланин, масло од туна, сув гликоза сируп, високо едноклеточно масло на арахидонска киселина, антиоксиданти (Е306,Е304) регулатор на киселоста (лимонска киселина), железо сулфат и други прилагодени витамини, минерали и долговерижни полинезаситени масни киселини. Пропишаната количина се аплицира распоредена во порции кои ќе бидат примени во текот на денот, измешани со мајчино млеко или стандардни формули за доенчиња со пресметани количини. Не претставува единствен извор на храна.</p>			
66	04.11.2017	04.12.2020	2106 90 92 00	04.11.2017	<p>Храна за специјална медицинска употреба, за диететски менаџмент кај лица со фенилкетонурија (ПКУ) и хиперфенилаланинемија (НРА) кај жени пред и за време на бременост и доење/лактација. Внесот треба да биде одреден исклучиво од лекар или диететичар, а дневната доза треба да биде регулирана под медицински надзор. Не претставува единствен извор на храна.</p> <p>Производот е во форма на прашок во пакување од 450г. (10x45г). По состав содржи: малтодекстрин, рафинирани растителни масла, мешаница од чисти Л-амино киселини ослободени од фенилаланин, збогатени со јаглени хидрати, сахароза витамини, минерали и елементи во трагови. Се користи како дефиниран протеински додаток. Пропишаната количина се аплицира со мешање на една кесичка со 100мл вода.</p>	МИЛУРА ПКУ 3 Терога		

67	04.11.2017	04.12.2020	2202 99 11 90	04.11.2017	<p>Храна за специјална медицинска употреба, за диететски менаџмент кај лица со фенилкетонурија (PKU) и хиперфенилаланинемија (HPA) кај пациенти со дијабетис мелитус или хипергликемија.</p> <p>Производот е во форма на течност пакуван во заштитена атмосфера од 1000мл и е подготвен за директна употреба исклучиво под медицински надзор.</p> <p>Производот е со состав: вода, скроб, соја протеин изолат, диететски влакна (инулин, олигофруктоза, арапска гума, соини полисахариди, целулоза, резистентен скроб), емулгатор (соја лецитин), калиум цитрат, натриум хлорид, регулатор на киселост (лимонска киселина), калиум хлорид, магнезиум карбонат, три калциум фосфат, каротеноиди (содржат соја бета-каротен, лутеин, ликопен), холин хлорид, ди-калиум хидроген фосфат, калциум хидроксид, натриум L-аскорбат, калиумхидроксид, DL-алфа токоферол ацетат, железо лактат, цинк сулфат, никотинамид, ретинал ацетат, хром хлорид, бакар глуконат, манган сулфат, калциум D-пантотенат, цијанокобаламин, натриум селенит, D-биотин, птероилмоноглутаминска киселина, холекалциферол, тиамин, хидрохлорид, пиродоксин хидрохлорид рибофлавин, натриум флуорид, калиум јодид, натриум молибдат, фитоменадион. Не содржи глутен и лактоза. Погоден е и како единствен извор на храна. Пропишаната количина се аплицира распоредена во порции кои ќе бидат примени во</p>	Nutricia Nutrison Advanced Diason		
----	------------	------------	---------------	------------	--	--	--	--

					текот на денот			
68	04.11.2017	04.12.2020	2106 90 92 00	04.11.2017	<p>Храна за специјална медицинска употреба, за диететски менаџмент кај лица со фенилкетонурија (ПКУ) и хиперфенилаланинемија (НРА) кај деца над 8 години и адолесценти. Само за внатрешна употреба. Внесот треба да биде пдреден исклучиво од лекар или диететичар, а да се зема исклучиво под медицински надзор. Не претставува единствен извор на храна.</p> <p>Производот е во форма на прашок во пакување од 500г. По состав содржи мешаница од чисти Л-амино киселини ослободени од фенилаланин, збогатени со витамини, минерали и елементи во трагови. Се користи како дефиниран протеински додаток.</p> <p>Пропишаната количина се аплицира распоредена во порции кои ќе бидат примени во текот на денот, пропишаната количина на прашок се меша со точно одредена количина на храна или</p>	MILUPA PKU 2 Secunda		

					пијалок (вода, овошен сок, овошно пире).			
69	26/04/2017	27/04/2020	8517 70 00 19	26/04/2017	Производот претставува уред кој служи за трансформација на сигналот пратен од предавателот на базната станица од наизменична струја во електромагнетни (радио) бранови кои се емитуваат во одредено подрачје, според опсегот на базната станица, и обратно, претворање на електромагнетните (радио) бранови во наизменична струја која се проследува до приемникот во базната станица. Уредот претставува медиум кој ја претвора комуникацијата од жичана во безжична.	Антенa за мобилна телефонија		
70	26/04/2017	27/04/2020	8538 90 99 00	26/04/2017	Според доставената мостра и приложената документација, производот е направен од еластична гумена / силиконска основа со одредена специфична форма, со вдлабнатини, дупчиња, окца и сл. Погодни за монтажа и испакнатини (флексибилни куполи) кои во средина од долната страна имаат тврд јаглероден центар кој е електрично спроводлив. Со притискање на копчето, центарот од јаглерод на дното на куполата допира врз контактите од печатената плоча или фолија затворајќи го	Силиконска гума (KEYPAD) за електронски автопрекинувач		

					електричното коло, остварувајќи контакт. Со пуштање на копчето, гумената купола се враќа назад прекинувајќи го колото			
71	26.04.2017	25.04.2020	8536 50 19 00	26.04.2017	Лизгачки прекинувач со две позиции на работа на прекинувачот и работи на 12 V струја од акумулорот на автомобилот, се користи при пренос на сигналот до контролната табла на автомобилот во однос на заштитниот појас со негово вклучување односно исклучување.	slider switch		
72	26.04.2017	25.04.2020	8547 20 00 00	26.04.2017	Пластично куќиште за конектори за кабли, во кое се вградуваат контакти елементи за понатамошна намена на производот како конектор со импринт ознака за соодветна намена.	пластично куќиште		
73	20.04.2017	19.04.2020	3402 90 90 00	20.04.2017	Препарат за чистење бигор на база на модифициран неоргански воден раствор на натриум сулфит комбиниран со TSP (трисодиум фосфат). Производот е во пакување на пластични буриња од 30 литри за употреба во индустрија, отстранување бигор од цевоводи за индустриска вода.	ALCOBEZ 720		
74	20.04.2017	19.04.2020	8528 62 00 00	20.04.2017	ДЛП (со digital light processing технологија) проектор за презентации со големи можности, лесно се поврзува со повеќе влезови, има вграден звучник и напојување УСБ. Способен за поврзување на HDMI donles (хардверски клучеви), за директно поврзување со лаптоп, компјутер или Blu-ray плеер за јасно проектирање на слики со звук.	ОРТОМА DX 349		

75	20.04.2017	19.04.2020	1517 90 99 00	20.04.2017	<p>Растителна маст за мачкање со состав: вода, растителни масти (сончоглед, палмино, кокосово) (20%), сол (0,8%), емулгатори (моно и диглицериди на масни киселини, полиглицерол полирицинолеат), сок од лимон, ароми, конзерванс (сорбинска киселина), боја (бетакаротен), витамини (А,Д). Производот е во пакување од пластична кутија од 250, 500 и 1000 г.</p>	LINCO APETIT		
76	04.11.2017	04.10.2020	8523 51 10 00	04.11.2017	<p>Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува SSD (Solid State Drive), диск за меморирање и понатамошно користење на електронски податоци. Капацитетот за складирање на податоци е од 120 GB/240GB/480 GB/960 GB, димензии 100.45 x 69.85 x 7 мм и тежина 47,5 гр.</p>	ADATA Premier SP550 SSD (Solid State Drive)		
77	26/04/2017	25/04/2020	2106 90 92 00	26/04/2017	<p>Согласно доставените податоци производот претставува гума за цвакање со вкус на нане, без додаток на шеќер. Производот е со следниот состав: засладувачи (ксилитол, изомалт, сорбитол, ацесулфам К, сукралоза), гумна база (содржи соја), ароми, средство против згрутчување (талк, магнезиумови соли на масни киселини), средство за згуснување (гума арабика), емулгатор (естри на оцетна киселина на моно-и диглицериди), средство за глазирање (карнауба восок), антиоксидант (бутилиран хидрокситолуен (BHT)).</p>	TIC TAC GUM Freshmint		

78	15/05/2017	16/05/2020	2103200000	15/05/2017	<p>Производот претставува сос за скара со темно црвенкста/кафеава боја со карактеристичен мирис и вкус, со кашеста хомогена конзистентност, оригинално пакувана во стаклено шише од 250мл. Во својот состав содржи: вода за пиење, гликозен сируп, 17% доматно пире, шеќер, вински оцет, сол за јадење без додаток на јод, средства за закиселување, лимонска киселина, јаболкова киселина, средство за бојење кулер, средство за задебелување, мелено гуарово семе, ксантан гума, мешавина од зачини, чили, арома на чај, млечни производи семе од синап и целер.</p>	Сос за скара (SPAK Barbecue sauce) 250ml		
79	22.05.2017	16.05.2020	3824 99 96 00	22.05.2017	<p>Таблети дражеи, адитив за мелење, наменети за анализа на XRF инструмент, врз база на gosip (колофониум 25-50%), микрокристална целулоза, рициново масло, хидратирано, со функција на поврзување на материјалот за да не се распадне при пресување, обложени со скробен шеќер, прочистен пченкарен скроб, модифициран гликоза и монтанин гликол восок. Производот е во пакување од пластични шишиња со 3900 таблети.</p>	Mahlhilfe dg		
80	23.05.2017	22.05.2020	3307 90 00 00	23.05.2017	<p>Магнезиум лосион за апликација преку кожа за надоолнување на нивото на магнезиум во организмот, со содржина од 33 мг магнезиум на 1 мл. Производот е во пакување од 150 мл, и е состав: вода, магнезиум хлорид, органски зеленчук глицерин, органска јојоба, масло од семиња, цетеарил оливат, сорбитан оливат, органско кокосово масло, глицерил стеарат, цетил алкохол, шеа путер, ксантанова гума, лактобацилус фермент, натриум хиалуронат.</p>			

81	23.05.2017	22.05.2020	3307 90 00 00	23.05.2017	Магнезиум гел за апликација преку кожа за надополнување на нивото на магнезиум во организмот, со содржина од 100 мг магнезиум на 1 мл. Производот е во пакување од 237 мл, и е со состав: вода, магнезиум хлорид, хидроксипропил скроб фосфат, сертифициран органски сок од алое вера.			
82	22.05.2017	21.05.2020	2202 99 19 90	22.05.2017	Пијалок на база на мешавина на овошни сокови и екстракти и вода, во пакување од пластично шише од 473 мл. Содржи овошен сок од калинка, круша, мангостан, малина, алое вера, боровинка, екстракт од семки од грозје и е со изразено антиоксидативно дејство како додаток во исхрана.			
83	22.05.2017	21.05.2020	3004 49 00 10	22.05.2017	Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено шишенце од 120 мл. Маслениот раствор содржи маслен екстракт од растението канабис (коноп) за медицинска употреба, добиен со екстракција на ниска температура во ексципиент ладно цедено маслиново масло без употреба на органски растворувач. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 10 мг тетрахидроканабинол (ТХЦ) и 10 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл раствор, и се употребува за медицински цели.			
84	22/05/2017	23/05/2020	3004 49 00 10	22/05/2017	Маслен раствор за перорална употреба, спакуван во стаклено шишенце од 120 мл. Маслениот раствор содржи маслен екстракт од растението канабис (коноп) за медицинска употреба, добиен со екстракција на ниска температура во ексципиент ладно цедено маслиново масло без употреба на органски	КАНОБИЛ МС+ (2 mg/1 ml THC и 10 mg/1 ml CBD)		

					растворувач. Во својот состав содржи канабиноиди, и тоа: 2 мг тетраhydroканабинол (ТХЦ) и 10 мг канабидиол (ЦБД) на 1 мл раствор, и се употребува за медицински цели.			
85	22/05/2017	23/05/2020	2202 99 19 90	22/05/2017	Пијалок подготвен како додаток во исхрана, во пакување од кесички од 88.7мл. пакувани по 30 кесички во кутија. Содржи стабилизирани гел од алое вера, сок од круша, сок од калинка, сок од мангостен, сок од малина, сок од капина, сок од боровинка, екстракт од семки од грозје, аскорбинска киселина, лимонска киселина, калиум сорбат и токоферол.	Forever Aloe2Go®		
86	22/05/2017	23/05/2020	2202 99 19 90	22/05/2017	Пијалок подготвен како додаток во исхрана, во пакување од 30 кесички од 88.7мл. Содржи стабилизирани гел од алое вера, природен овошен сок од калинка (концентрат), глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, МСМ, аскорбинска киселина, фруктоза, природна арома на калинка, лимонска киселина, калиев сорбат и токоферол.	Forever Freedom2Go® (џебен фридом)		
87	22/05/2017	21/05/2020	2106 90 55 00	22/05/2017	Производот претставува сируп збогатен со природен вкус и витамини, во пакување од 30 дневни дози (60 мл). Согласно доставениот сертификат производот е со следниот состав: вода 41.5%, шеќер 18.1%, глицерин 15.1%, лимонска киселина, мешавина од природни вкусови (малтодекстрин 4%, гума арабика, природни вкусови, Ди-токоферол (антиоксидант), аскорбинска киселина, бета каротен (боја)), аскорбинска киселина, екстракт од лист од стевија, пиридоксин хидрохлорид, калиум	JOOST™ Pineapple Coconut Ginger		

					<p>сорбат, натриум бензоат, фолна киселина, цианокобаламин.</p> <p>Производот се конзумира разреден со друг пијалок, односно 2 мл сируп во доза се разредува со 240 мл пијалок.</p>			
88	22/05/2017	21/05/2020	2106 90 55 00	22/05/2017	<p>Производот претставува сируп збогатен со природен вкус и витамини, во пакување од 30 дневни дози (60 мл).</p> <p>Согласно доставениот сертификат производот е со следниот состав: вода 33.8%, мешавина од природни вкусови 20.2% (малтодекстрин 14.3%, сок од зеленчук (боја) 3.1%, природни вкусови, гума арабика, лимонска киселина), шеќер 18%, лимонска киселина 15%, глицерин 8%, аскорбинска киселина, екстракт од лист од стевиа, пиридоксин хидрохлорид, калиум сорбат, натриум бензоат, фолна киселина, цианокобаламин.</p> <p>Производот се конзумира разреден со друг пијалок, односно 2 мл сируп во доза се разредува со 240 мл пијалок.</p>	JOOST™ Blueberry Acai Lemon		
89	22/05/2017	21/05/2020	3307 90 00 00	22/05/2017	<p>Производот претставува магнезиум масло во форма на спреј, наменет за нанесување на кожа и пакуван во пакување наменето за малопродажба од 118 мл, 237 мл и 1л). Производот е изготвен со следниот состав: вода, магнезиум хлорид (и олигоминерали во прочистена вода), MSM (метилсулфонилметан).</p> <p>Ниво на магнезиум: 53 мг на 1 мл + 120 мг MSM на 1 мл.</p>	ANCIENT MINERALS MAGNESIUM OIL ULTRA		

90	22/05/2017	21/05/2020	3307 90 00 00	22/05/2017	<p>Производот претставува магнезиум во форма на гел, пакуван во пакување наменето за малопродажба од 237 мл. Производот е изготвен со следниот состав: вода, магнезиум хлорид, MSM (метилсулфонилметан), хидроксипропил скроб фосфат, сертифициран органски сок од алое вера. Ниво на магнезиум: 65 мг на 1 мл + 65 мг MSM на 1 мл.</p>	ANCIENT MINERALS MAGNESIUM GEL ULTRA		
91	22/05/2017	23/05/2020	3307 90 00 00	22/05/2017	<p>Магнезиум лосион за апликација преку кожа за надополнување на нивото на магнезиум во организмот, со содржина од 20 мг магнезиум на 1 мл со 70мг MSM на 1мл. Производот е во пакување од 150 мл, и е со состав: вода, магнезиум хлорид, глицерин од органски зеленчук, органска јојоба, масло од семиња, цетеарил оливат, сорбитан оливат, органско кокосово масло, глицерил стеарат, цетил алкохол, карите путер, ксантанова гума, лактобацилус фермент, натриум хиалуронат.</p>	ANCIENTMINE RALS magnesium lotion ultra 150 ml		
92	22/05/2017	23/05/2020	3307 90 00 00	22/05/2017	<p>Масло без боја и мирис, кое со прскање се нанесува на кожа со што се постигнува надополување на магнезиум преку кожата. Состав: вода, магнезиум хлорид (олигоминерали во прочистена вода) со ниво на магнезиум од 100 mg елементарен магнезиум на 1ml. Производот е пакуван за продажба на мало во оригинално пакување со количина од од 118мл, 237мл и 1л.</p>	ANCIENT MINERALS MAGNESIUM OIL		
93	22/05/2017	23/05/2020	3307 90 00 00	22/05/2017	<p>Снегулки за капење со бела боја без мирис, со чие топење во вода на 39 степени, се подготвува купка за капење со цел надополнување на магнезиум преку кожата. Состав: вода, магнезиум хлорид (олигоминерали во трагови) со ниво на</p>	ANCIENT MINERALS MAGNESIUM BATH FLAKES		

					магнезиум од 100 mg/g елементарен магнезиум на 1ml Производот е пакуван за продажба на мало во оригинално пакување со количина од 750гр, 2кг и 3,6кг.			
94	22/05/2017	23/05/2020	3307 90 00 00	22/05/2017	Снегулки за капење со бела боја без мирис, со чие топење во вода на 39 степени, се подготвува купка за капење со цел надополнување на магнезиум преку кожата. Состав: вода, магнезиум хлорид (олигоминерали во трагови), МСМ (метилсулфонилметан), глицерин од зеленчук со ниво на магнезиум од 100 mg/g елементарен магнезиум на 1ml. Производот е пакуван за продажба на мало во оригинално пакување со количина од 750 гр	ANCIENT MINERALS MAGNESIUM BATH FLAKES ULTRA		
95	06.06.2017	06.07.2020	3307 90 00 00	06.06.2017	Крема со ефект на ладење, специјално подготвена за деца, за намалување на болките кои се појавуваат во процесот на растење или за ослободување на мускулната тензија. Се употребува кај удари при појава на модринки, исчашувања или нагмечувања и за намалување на непријатноста на кожата предизвикана од каснување од инсекти или при сипаница. Содржи ментол како активна супстанца (3-5%) и други помошни супстанции како: МСМ, Глицерил стеарат, масло од Еаукалиптус, Глукосамин сулфат, вода и други (сите помалку од 3%) Производот е наменет за надворешна употреба спакуван во оригинално пакување од 60мл.	ICE POWER KIDS CREME		

96	06.06.2017	06.07.2020	3307 90 00 00	06.06.2017	Спреј со силен ефект на ладење на меките ткива. Брзо разладува и ја отстранува болката од изместување, истегнување и руптури. Може да се употребува и како прва помош при полесни изгореници. Ефектот на ладење започнува веднаш и може да трае околу 18 минути. Содржи ментол како активна супстанца (< 2%) и други помошни супстанции како: Етанол (<10%), Пропан и Бутан (<90%) Производот е пакуван во оригинално пакување од 200мл.	ICE POWER COLD SPRAY		
97	06.06.2017	06.07.2020	3307 90 00 00	06.06.2017	Гел што брзо и ефикасно ја отстранува болката и воспалението, намалува отоци, отстранува мускулна тензија и болка во грбот и го забрзува заздравувањето при повреди и мускулни напрегања. Производот е пакуван во оригинални пакувања од 100 и 200мл.	ICE POWER PLUS		
98	06.06.2017	06.07.2020	2106 90 98 00	06.06.2017	Хербал Алое претставува растителен концентрат изготвен од Алое Вера сок, со содржина од: пречистен сок од Алое вера – цел лист(Aloe barbadensis 40%), шеќер, вода регулатор на киселост (лимонска киселина), природна арома на лимон (концентриран сок од лимон), конзерванси (калиум сорбат, натриум бензоат), екстракт од цвет од камилица (Matricaria chamomilla). Производот е пакуван со содржина од 473 мл и се употребува додаден во вода или во било кој друг ладен пијалок, кој му дава на пијалокот освежувачка нота на манго.	Хербал Алое – Растителен концентрат од алое		

99	06.06.2017	06.07.2020	1517 90 99 00	06.06.2017	Растителен полупроизвод наменет за индустриска употреба во прехранбена индустрија, во рефусно картонско пакување од 20 кг. Согласно доставениот сертификат производот е со следниот состав: делумно хидрогенизирани растителни масла и масти (76%), вода, емулзификатори (E471, E322, соја лецитин), регулатор на киселост E330, конзерванс E202, арома, боја (E1606б, E100).	EUROCREM76%		
100	06.06.2017	06.05.2020	1517 90 99 00	06.06.2017	Растителен полупроизвод наменет за индустриска употреба во пекарство, во рефусно пакување од 2 x 10 кг блокови. Согласно доставениот сертификат производот е со следниот состав: делумно хидрогенизирани растителни масла и масти (76%), вода, сол (0,6%), емулзификатори, регулатор на киселост, конзерванс, арома, боја.	EUROTRANCHE UK 1K		
101	06.06.2017	06.05.2020	2106 90 92 00	06.06.2017	Хербал Алое претставува растителен концентрат изготвен од Алое Вера сок, со содржина од: вода, пречистен сок од Алое Вера – цел лист (Aloe barbadensis 40%), регулатор на киселост (лимонска киселина), природна арома на манго, конзерванси (калиум сорбат, натриум бензоат), засладувач (сукралоза), екстракт од цвет од камилица (Matricaria chamomilla). Производот е пакуван со содржина од 473 мл и се употребува додаден во вода или во било кој друг ладен пијалок, кој му дава на пијалокот освежувачка нота на манго.	Хербал Алое – Растителен концентрат од алое со вкус на манго		

102	06.06.2017	06.05.2020	3304 99 00 00	06.06.2017	КАНОИЛ маст во пакување од 50 гр која содржи околу 455 мг природен екстракт од канабис кој обезбедува 100 мг CBD. Производот содржи маслен екстракт од коноп добиено со екстракција на ниска температура без употреба на органски растворувачи. Во својот состав содржи канабиноиди (CBD, CBN, CBG) и нивни карбоксилни соединенија, терпени, омега масни киселини, флавоноиди, фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини и други соединенија важни за метаболните процеси, без психотропно дејство од причина што состојката THC (9-deltatetrahydrocannabinol) е во количина под 0,2%. Регистриран е како граничен производ и се употребува за ублажување на полесни здравствени проблеми на кожата.	КАНОИЛ маст		
103	14/06/2017	15/06/2020	3926 90 97 90	14/06/2017	Според доставената мостра и документи во прилог, овој производ претставува готов производ составен од суѓер со двострана леплива трака, кроен во форма погодна за вградување во седишта за автомобили, како полнеж, на место предвидено а непополнето, за греачи за седишта. Состав: сунѓер полиетер/полиуретан, пластична лепенка, дуплофан трака.	Пластични влошки за седишта		
104	06.06.2017	05.06.2020	3307 90 00 00	06.06.2017	Гел што што ги загрева и опушта мускулите и ја подобрува циркулацијата. Гелот е наменет за да обезбеди помош во периферна циркулација, разни типови болки и невоспалителни болки и тензии. Наменет за спортисти за превенција од спортски повреди.. Производот е пакуван во оригинално пакувања од	гел		

					75 мл.			
105	06.06.2017	05.06.2020	3307 90 00 00	06.06.2017	Гел што брзо и ефикасно ја ослободува болката и воспалението, безбеден за долготрајна употреба, намалува оток и ја ослободува мускулната тензија и забрзува опоравување после спортска повреда. Состав: вода, ментол, еукалиптус масло, глицерин, етанол, карбомер кросполимер, триетаноламин, боја. Производот е пакуван во оригинално пакувања од 75 мл	гел		
106	06.06.2017	05.06.2020	3307 90 00 00	06.06.2017	Крема која ослободува од болка и воспаление на зглобови. Содржи: хондроитин сулфат, МСМ, и глюкозамин сулфат за засилен ефект. Кремата се втрива во областа на проблематичниот зглоб 2-3 пати на ден. Производот е во пакување од пластична туба од 75 мл.	крема		
107	30.06.2017	29.06.2020	2202 99 19 90	30.06.2017	Течен колаген за пиење со вкус на цреша, во пакување од пластично темно шише од 500 мл., наменет како додаток во исхраната. Производот содржи: хидролизиран колаген, хијалуронска киселина, витамини А, Ц, Д3, Б2, Б3, Б5, Б6, Б7 (биотин), минерали, цинк и бакар, прочистена вода, гликозен сируп, конзерванс и арома. Препорачан начин на употреба е една мерна чашка од 30 мл на ден.	колаген		
108	30.06.2017	29.06.2020	2101 11 00 00	30.06.2017	Инстант кафе (spray dry) со содржина на кафе од 99% и средство против згрутчување 1%. Производот е во форма на прав или гранули во пакување од 450 г во фолија триплекс и во картонска кутија со по 10	инстант кафе		

					кеси. Производот е наменет за употреба со кафемати за подготовка на кафе напиток.			
109	30.06.2017	29.06.2020	2106 90 98 00	30.06.2017	Инстант обелувач со вкус на млеко за подготовка на топли напитки за употреба со кафемати со содржина: декстроза 60%, сурутка во прав 24%, растителна маст од кокос 11%, млечен протеин 2%, стабилизатори E34/E452 (1,5%), средство против згрутчување, крем млеко арома (0,5%). Производот е во форма на прав или гранули во пакување од 1000 г во фолија триплекс и во картонска кутија со по 10 кеси.	инстант обелувач за кафе		
110	30.06.2017	01.07.2020	2106 90 98 00	30.06.2017	Инстант напиток за приготвување на топол или ладен напиток со различни вкусови (портокал, лимон, боровница и јаблоко). со идентична содржина од: шеќер 95%, регулатори на киселост (лимонска киселина, натриум цитрат) 3.31%, малтодекстрин 0,83%, природна и природно-идентична арома 0,61%, витамин Ц, средство против згрутчување E341, E551 и прехранбени бои во зависност од вкусот Производот е во форма на прав и гранули со светла боја, пакуван во фолија триплекс од 500 и 1000 грама.	Инстант напиток за приготвување на ладен или топол напиток – ИСКО		
111	30.06.2017	01.07.2020	2106 90 98 00	30.06.2017	Инстант млечен напиток е производ кој се користи како додаток на кафето наменето исклучиво за кафемати со содржина од: сурутка во прав 39.3%, шеќер 17.85%, крем млеко арома 0.75%, декстроза 19.28%, гуар гума 1%, средство против згрутчување E551, E341 1.11%. Производот е во форма на прав и гранули со светло жолта боја, пакуван во фолија	ИСКО - Инстант млечен напиток за кафемати		

					триплекс од 1000 грама.			
112	10.07.2017	09.07.2020	2202 10 00 00	10.07.2017	Освежителен безалкохолен пијалок подготвен за директна употреба во конзерви од 250 мл, со состав даден од производителот: вода, шеќер, фруктоза, 0,2% сок праска од концентрат од праска, 0,1% сок од лимон од лимонов концентрат, киселини (малеинска и лимонска), екстракт од зелен чај, екстракт од црн чај, арома, регулатор на киселост (натриум цитрат), антиоксиданс (аскорбинска киселина), засладувач (стевиол гликозид). Производот има висок процент на кофеин од 32 мг/100мл производ.	REAL MIX ICE TEA PEACH&LEMON		
113	03.07.2017	02.07.2020	3814 00 90 90	03.07.2017	Средство разредувач за чистење, симнување на подлога пред фарбање, за употреба во автомобилската индустрија. Производот е во пакување од 5л. Производот содржи: 16 % пропанол, 3,9 % 1-метокси-2-пропанол и 80,1 % вода.	разредувач		
114	03.07.2017	02.07.2020	3208 90 91 00	03.07.2017	Премаз со ефект на глазура за автомобилска индустрија, во пакување од 1л. Производот содржи: 1,6 % етилбензен, 10,9 % метил изобутил кетон, 51,6 н-бутилацетат, 9,2 % ксилен (мешаница од изомери), 2 % етилен-винил ацетат полимер, 7,8 % аморфна силика, 9,6 % заситен полиестер, 6,9 % целулоза ацетобутират и 0,4 % полиетилен.	премаз		
115	07.03.2017	07.04.2020	3208 90 91 00	07.03.2017	Производ кој се користи во автомобилската индустрија, во процесот на подготовка на боите за фарбање на автомобили. Наменет е за професионални сервиси со комори со циркулација на	35-M05 3,5L Bascoat (ефект адитив)		

					воздух за каросериски поправки на автомобили. Содржи: метал исобутил, кетон, н-бутилацетат, ксилен (мешавина од изомери). Производот е спакуван во сад од 3,5 литри.			
116	07.03.2017	07.04.2020	3814 00 90 90	07.03.2017	Воден разредувач кој се користи во автомобилската индустрија, за каросериски поправки на автомобили. Производот служи за разредување на автомобилска боја на водена база. Содржи: вода, полипропилен гликол, содиум литиум магнезиум силикат и 1,2-бензисотхиазол-3 (2-Н). Производот е спакуван во пластичен сад од 5 литри.	93-E 3- Gasurit (воден разредувач - безбоен)		
117	30/06/2017	29/06/2020	1806 90 70 00	30/06/2017	Инстант гранулиран какао напиток во прав за подготвување на топли напитки, наменет да се користи за кафемати. Производот е изготвен од: шеќер, сурутка во прав, какао, обезмастено млеко во прав, сол, средство против згрутчување E551 и E341, арома од млеко, гуар гума. Производот е пакуван во амбалажа од фолија од 1000 гр.	Инстант какао напиток за кафемати - ИСКО		
118	30/06/2017	29/06/2020	1904 20 10 00	30/06/2017	Согласно доставените податоци од подносителот на барањето, производот претставува интегрални мусли за бебиња, пакувани во картонска кутија од 250 грама. Производот се состои од: овес 55%, корнфлекс 25%, каша од спелта 20%, тиамин.	Holle Organic Junior Muesli Multigrain with Cornflakes		
119	07.03.2017	07.02.2020	8536 90 10 00	07.03.2017	Согласно доставените податоци од подносителот на барањето, производот претставува контактен елемент наменет за вградување во уреди за сигурносни појаси за моторни возила. Производот е изработен од пластика и не содржи електрични компоненти освен сопствените контакти. Контактниот	DBS Контактен елемент		

					елемент овозможува промена на механичкиот сигнал во електричен сигнал и пренос на истиот до единицата за контрола која го детектира таквиот сигнал.			
120	31/07/2017	08.01.2020	3926 90 97 90	31/07/2017	Производот е пластичен организатор на лекови на неделна или едnodневна основа, наменет за секојдневна употреба кај лица кои користат лекови препорачани од фармацевт или доктор	Дозер за лекови (едnodневен или седmodневен)		
121	31/07/2017	08.01.2020	3926 90 97 90	31/07/2017	Производот претставува аспиратор изработен од пластика и наменет за одржување на хигиена на носот кај здрави деца и бебиња.			
122	31/07/2017	08.01.2020	2206 00 59 00	31/07/2017	Производот претставува алкохолен пијалокот изготвен од мешавина на розе вино и вода со додаток на CO2. Пијалокот е наменет за малопродажба во пакување во лименки од 0,5 л и 0,33 л, со содржина на реален алкохол од 4,5% vol.	ШРИЦЕР - бел		
123	31/07/2017	08.01.2020	3002 15 00 00	31/07/2017	Според приложената документација, производот претставува раствор за инјектирање во веќе наполнет шприц, во кој секоја 0,8мл поединечна доза содржи 40мг адалимумаб кое има селективно имуносупресивно дејство. Адалимумаб претставува рекомбинантно хумано моноклонално антитело кое се експресира во клетки од овариуми од Кинески хрчацци. Се користи за третирање на ревматоиден артритис, Псоријазичен артритис , Псоријаза, Хронова болест, Улцерозен колитис, не-инфективен увеитис кој влијае на задниот дел од окото и др	HUMIRA® 40 mg /0,8 ml		

124	14/07/2017	15/07/2020	8523 51 10 00	14/07/2017	Производот SSD (Solid State Drive), претставува диск со SATA интерфејс технологија, за складирање и размена на податоци и нивно понатамошно користење на база на флеш меморија. Капацитетот за складирање на податоци е од 120 GB/240GB/480 GB, димензии 100.0 x 69.9 x 7mm и тежина 41 гр	A400 SSD (Solid State Drive) Kingston		
125	31/07/2017	30/07/2020	2206 00 59 00	31/07/2017	Производот претставува алкохолен пијалокот изготвен од мешавина на розе вино и вода со додаток на CO2. Пијалокот е наменет за малопродажба во пакување во лименки од 0,5 л и 0,33 л, со содржина на реален алкохол од 4,5% vol.	Шприцер – Розе		
126	14/08/2017	15/08/2020	9018 90 84 00	14/08/2017	Стерилизирани хируршки сечила, изработени од јаглороден челик, единечно пакувани по 100 парчиња во една кутија.	Хируршки скалпел – нож		
127	10.07.2015	09.07.2018	2106 90 92 00	10.07.2017	Препарат за оддржување и јакнење на скелетно мускулниот апарат како додаток во исхрана во форма на прав за подготовка на напиток со растворање во чаша вода. Производот е спакуван во ќесички од 4г и по 30 такви ќесички се спакувани во картонска кутија. Состав на една ќесичка: калиумова сол на глукозамин сулфат 1990 мг, со додаток на сорбитол, регулатор на киселост, лимонска киселина, засладувач ацесулфам К.			
128	01.08.2017	31.07.2020	2202 99 19 90	01.08.2017	Пијалок во пакување од стаклено шише од 750 мл за употреба како диететски додаток во исхраната кај човекот за подобрување на циркулацијата о препорачана доза 150 мл поделено во две дози. Состав: течен екстракт од мешавина од осум билки (цвет од невен, лист од маточина, петровец,	Веновин 750 мл		

					ајдучка трева, мајчина душица, лист и корен од коприва, медуника) во безалкохолно црвено вино (1000 мл).			
129	01.08.2017	31.07.2020	8205 59 80 00	01.08.2017	Секач за таблети како рачна алатка за сечење таблети на половина , изработена од обликувана модлирана пластика со соодветна форма за ставање таблети и сечиво.	Секач за таблети		
130	14.08.2017	13.08.2020	3002 90 50 00	14.08.2017	Биостимулатор наменет за органско и конвенционално земјоделско производство во форма на течност и пакување од 1, 5 и 25 л пластични контејнери. Се користи фолијарно и се употребува како додаток за компостирање и разградување на органска материја, подобрување на лисната маса, силен раст, обилно цветање и зголемување на трајност на плод. Состав: млечно киселински бактерии 1,1 x 10 ⁷ , фитотрофни бактерии, органски произведена меласа, екстракти од 20 билки, чиста нехлорирана вода.			
131	23.08.2017	22.08.2020	8528 71 91 00	23.08.2017	Медиа приемник (STB -set top box) за дигитална телевизија за прием на ТВ сигнал . Уредот има Broadcam BCM7406, 400-MHz Dual-Core CMT MIPS32/16e процесор, системска меморија, безбедносен систем, со поддршка на три јазици и повеќе аудио и видео формати, флеш меморија 4M, DRAM 256 MB , со 10/100 Ethernet (BCM7406 вграден чип), со надворешен конектор RJ45 10/100 етернет порта x 1. Опремен со : 1 SCART, дигитал аудио приклучок, IR Extender, HDMI, LAN, Esata, USB.. Уредот има вграден Windows CE5 оперативен систем и нема	приемник сет топ		

					тјунер.			
132	23.08.2017	22.08.2020	8528 71 91 00	23.08.2017	<p>Медиа приемник (STB -set top box) за дигитална телевизија за прием на ТВ сигнал . Уредот има Broadcam BCM7406, 400-MHz Dual-Core CMT MIPS32/16e процесор, системска меморија, безбедносен систем, со подршка на три јазици и повеќе аудио и видео формати, флеш меморија 4M, DRAM 256 MB , со 10/100 Ethernet (BCM7406 вграден чип), со надворешен конектор RJ45 10/100 етернет порта x 1. Опремен со : 1 SCART, дигитал аудио приклучок, IR Extender, HDMI, LAN, Esata, USB и хард диск со капацитет од 500 GB.. Уредот има вграден Windows CE5 оперативен систем и нема тјунер.</p>	приемник сет топ		
133	25/08/2017	26/08/2020	1904 20 99 00	25/08/2017	<p>Производот, согласно со доставената документација е составен од 47.6% овесни снегулки и брашно од ориз, модифициран пченкарен скроб, кандирана брусница 7%, комплекс витамини Ц, Д,Е Б6, Б1, Б2, Б12, Б5, Б9, ниацин биотин и др. Б1. Производот содржи шеќер и глутен. Пакувано во пакување од 65 грама.</p>	Овесна каша со брусница, 65гр		
134	23/08/2017	24/08/2020	1704 90 55 00	23/08/2017	<p>Производот, согласно доставената документација е составен од екстракт од исландски лишај, витамин Ц, екстракт од корен од бел слез, сок од аронија, екстракт од листови од жалфија, шеќер, гликозен сируп, регулатор на</p>	Д-р Тајс Анги Септ Кидс - лижавчиња		

					киселсот, лимонска киселина, природна арома на портокал, боја Е 100 и Е 120. Пакувано е во кутија со 4 лижавчиња посебно спакувани (x 9.1-10.9 г/кутија) Се користат за навлажување и освежување на слuzницата на устата и грлото			
135	18.09.2017	17.09.2020	3926 30 00 00	18.09.2017	Пластични канали за кабли во автомобилскиот ентериер. Истите се изработени од полипропилен со висока кристаличност за калапење со вбризување за автомобилската индустрија и се користат за наведување на каблите според технички цртежи, за заштита на каблите од механичко оштетување.			
136	15/09/2017	16/09/2020	2710 19 47 00	15/09/2017	Производот, согласно доставената документација е составен од дизел гориво 88-93% и растворувач БАС-Л 7-12% , со содржина на сулфур 0,02%. Производот е наменет за употреба при чистење на метали, како растворувач кој е компонент за производство на бои и лакови и како разредувач на битумен и битуменова емулзија. Производот се носи во рефузна состојба во автоцистерни	СТАЛ-04 Солвент		
137	28/09/2017	30/09/2020	2106 90 92 00	28/09/2017	Производ за посебна нутритивна употреба (електролити) приготвен е во вид на прашок со вкус на вишна. Пакуван во кесичка од 5 грама (12 парчиња x 5 во кутија). Производот содржи натриум хлорид, калиум хлорид, декстроза монохидрат, моносодиев цитрат безводен, стевиа и арома на вишна. Наменет за директна употреба со мешање на прашокот во чаша со 200мл вода.	Doc Hydralyte 5gr		

138	28/09/2017	29/09/2020	2202 99 19 90	28/09/2017	Пијалок подготвен како додаток во исхрана, во хомогенизирана течна состојба во пакување од 250мл. Содржи гел од алое вера, витамин Е, цинк, биотин (како активни состојки), содиум бензоат, арома од лимон, сахарин и ксантан гума. Производот е наменет за директна употреба како диететски додаток во исхраната со препорачана доза 1-2 пати дневно по 20мл	Doc Aloe Vera 250ml		
139	28/09/2017	27/09/2020	9401 90 80 00	28/09/2017	Навлаки за автомобилски седишта, произведени од текстилни материјали, со вградени пластични компоненти, патенти, копци, жица, постава, и според соодветни шеми споени во целина. Согласно доставените податоци навлаките се наменети за перманентно фиксирање, трајно вградување на автомобилските седишта за типот на автомобили Ford Fokus.	Навлаки за автомобилски седишта за тип на автомобили – Ford Fokus		
140	28/09/2017	27/09/2020	2202 99 19 90	28/09/2017	Согласно доставените податоци, производот претставува додаток во исхрана во хомогена течна состојба, со вкус на јагода, наменет за директна консумација. Производот во својот состав ги содржи следните активни состојки: колаген хидролизат, хиалуронска киселина, витамин Б1, Б2, Б5, Б6, Ц, цинк, бакар и биотин. Препорачан начин на дневна употреба е 20 мл на ден. Производот може исто така да се консумира растворен во вода, сок или друг пијалок.	DOC COLLAGEN – 250 ml		

141	28.09.2017	27.09.2020	9401 90 80 00	28.09.2017	<p>Автонавлака за автомобилски седишта произведени по спецификација за вградени компоненти и тоа текстилни материјали, пластични компоненти, полиуретански сунгер, сет скроени парчиња од кожа, патенти, копци, жица, постава и според соодветни шеми споени во целина. Согласно доставените податоци навлаките се наменети за перманентно фиксирање, трајно вградување на автомобилските седишта за типот на возила мерцедес Б калса. После нивно склопување на седиштата истите не можат да се отстранат без демонирање на седиштето.</p>	Автонавлаки		
142	28.09.2017	27.09.2020	2713 20 00 00	28.09.2017	<p>Гудрон, асфалт, вакуум остаток, добиен од сурова нафта со вакуум дестилација и согласно сертификатот истиот е со CAS бр. 8052-42-4. Производот е со точка на пенетрација 209 на температура од 25 Ц по методот на EN 1426. sE UVEZUVA VO REZERVOARI, CISTERNI.</p>	Гудрон, асфалт		
143	10.05.2017	10.06.2020	2106 90 92 00	10.05.2017	<p>Производот претставува сируп кој во својот состав содржи: вода, природна и природно идентична арома, засладувачи (E950, E951, E952, E954) содржи извор на фенилаланин, регулатор на киселост E330, конзерванси (E211, E202). Стабилизатори (E414, E415) прехранбена боја (E102, E122, E133). Сирупот е наменет како пијалок кој се конзумира додаден во вода, пакуван во пластични ПЕТ шишиња од 3 литри со различни ароми: боровница, портокал, праска, коктел егзотик, јаболка зелена, јаболко црвена, лимон, јагода, шумско овошје</p>	BONITA SYRUP		

144	17/10/2017	16/10/2020	1302 19 70 90	17/10/2017	<p>Freyherr претставува екстракт добиен од цветовите на органски одгледуван коноп Cannabis Sativa L, 1200 mg (12%) ЦБД, во пакување со диспензер и две заменливи касети од 5 мл. Согласно податоците добиени од подносителот, екстрактот е добиен со користење на метода на екстракција со јаглероден диоксид (CO₂), со што е добиен чист екстракт без примеса на други додатоци. Во својот состав содржи канабиноиди, првенствено ЦБД (канабидиол), ЦБН (канабинол), ЦБГ (канабигерол) и нивните карбоксилни соединенија. Исто така може да содржи и терпени, омега масни киселини, флавоноиди, фитостероли, аминокиселини, гликозиди, витамини, пигменти, алкани, азотни соединенија, без психотропно дејство од причина што состојката ТХЦ е во количина под 0,2%. Регистриран е како граничен производ и се употребува за ублажување на одредени симптоми и подобрување на општата здравствена состојба на организмот.</p>	<p>FREYHERR – Cannabis extract 1200 mg (12%) CBD</p>		
145	18/10/2017	17/10/2020	8528 69 80 10	18/10/2017	<p>Проектор наменет за прикажување на видео проекција со користење на светлосен извор, преку директна аналогна или дигитална конекција со различни уреди на репродукција на видео записи.</p>	<p>SONY VPL-PHZ10</p>		
146	18/10/2017	17/10/2020	1404 90 00 00	18/10/2017	<p>Согласно доставените податоци производот претставува цврсто органско ѓубриво кое содржи висок процент на органска материја и се употребува како подлога за расад во земјоделски потреби. Ѓубривото е добиено од надворешниот дел од лушпата на кокосов</p>	<p>Coir Pith – Цврсто органско ѓубриво</p>		

					орев, кое понатаму е зрееено во бункери, перено, сушено и пресувано во блокови од 5 кг.			
147	18/10/2017	17/10/2020	2202 99 95 00	18/10/2017	<p>Согласно доставените податоци производот претставува течност за специјална медицинска употреба со висока енергетска вредност збогатена со кислеини, антиоксидати и влакна за диететска употреба кај онколошки пациенти, во пакување од 125 мл.</p> <p>Производот е со три вида на вкусови (портокал-лимон, капучино и праска ѓумбир), со следниот состав: деминерализирана вода, белковини од кравје млеко, гликозен сируп, трехалоза, шеќер, растително масло, диететски влакна, рибино масло, концентрирани протеини од сурутка, арома, калиум цитрат, натриум хлорид, магнезиум хидроген фосфат, натриум цитрат, холин хлорид, каротеноиди, натриум L-аскорбат, карминска киселина, магнезиум карбонат, калиум хидроксид, малтодекстрин, таврин, l-карнитин, лактат, DL-α-токоферил ацетат, цинков сулфат, никотинамид, ретинил ацетат, натриум селенит, манган сулфат, бакар глуконат, пиридоксин хидрохлорид, калциум D-пантотенат, фолна киселина, D-биотин, хром хлорид, холекалциферол, цианокобаламин, тиамин хидрохлорид, натриум молибдат, натриум флуорид, рибофлавин, калиум јодид, фитоменадион.</p>	FortiCare (orange-lemon, cappuccino, peach-ginger)		

148	18/10/2017	17/10/2020	2008 11 96 00	18/10/2017	Согласно доставените податоци производот претставува кикирики бар, изготвен од: печени кикирики 68%, гликозен сируп, шеќер и мед. Производот е во пакување од 40гр.	Peanut bar 40g		
149	18/10/2017	17/10/2020	1704 90 99 00	18/10/2017	Нугат бар со вкус на јаболко, кикирики и цимет, изготвен од: гликозен сируп, шеќер, 16% јаболково пире (55% пулпа од јаболко, шеќер, ананасови влакна, цитрусна киселина, желатин – содиум алгинат, калциум фосфат), 14% кикирики, мед, цимет, компиров скроб, сончогледово масло, кокос, белка од јајаце, арома – ванила. Производот е во пакување од 60гр.	Soft Nougat apple, peanuts and cinnamon 60g		
150	18/10/2017	17/10/2020	2008 19 93 00	18/10/2017	Согласно доставените податоци производот претставува ф'стак бар, изготвен од: печени ф'стади 62%, гликозен сируп, шеќер и мед. Производот е во пакување од 40гр.	Pistachio bar 40g		
151	17/10/2017	16/10/2020	2202 99 19 90	17/10/2017	Додаток во исхраната во форма на течност како орална солуција на база на хијалуронска киселина во количество од 10 мг/1 мл, прочистена вода, натриум хлорид, лимонска киселина, натриум цитрат, калиум сорбат, натриум бензоат. Се препорачува по 7 капки 1-3 пати дневно.	Doc Hyaluronic acid		
152	18/10/2017	19/10/2020	2008 19 93 00	18/10/2017	Согласно доставените податоци производот претставува бадем бар, изготвен од: печени бадеми 68%, гликозен сируп, шеќер и мед. Производот е во пакување од 40гр	Almond bar 40g		
153	18/10/2017	19/10/2020	2008 19 99 00	18/10/2017	Согласно доставените податоци производот претставува сусам бар, изготвен од: органски сусам 68%, гликозен сируп и шеќер. Производот е во пакување од 40гр.	Bio Sesame bar 40g		

154	11.02.2017	11.03.2020	8443 32 10 00	11.02.2017	Согласно доставените податоци производот претставува УВ инк џет принтер, кој печати со метод на пиезоелектричен инк џет систем на печатење директно на објектот на речиси секој материјал. Директно печатење на супстрати до дебелина од 153mm. Користи MBIS масовно мастило со 250ml / 1000ml шишиња, избор на LH-100 или LUS-120 мастила, секој со 9 бои. Моожност за поврзување преку УСБ 2.0 и интернет 1000BASE-T. Непречено печатење преку употреба на МСТ, NCU и NRS технологии, при печатење во 600x600dpi со 8 часовен режим.	UV Inkjet Printer UJF-3042 MkII		
155	11.02.2017	11.03.2020	2008 19 95 00	11.02.2017	Согласно доставените податоци производот претставува бар од мешани јаткасти плодови, и тоа: бадем 33%, кикирики 22%, лешници 11%, гликозен сируп, шеќер и мед. Производот е во пакување од 40гр	Mixed nut bar 40g		
156	02.11.2017	01.11.2020	2008 19 19 00	02.11.2017	Паста од лешник и согласно приложена спецификација од производителот, силно печена, со содржина на влага макс. 1,5%, содржина на масти 64%, големина на честички 20-100 μ. Пастата е 100% од печен лешник, без други додатоци и шеќер. Производот е во пакувања од 20кг метална кофа, 30/60/200 кг метални буриња, контејнер цистерна и пластичен резервоар.	паста лешник		
157	02.11.2017	01.11.2020	2008 19 19 00	02.11.2017	Паста од лешник и согласно приложена спецификација од производителот, средно печена, со содржина на влага макс. 2%, содржина на масти 61%+/-4%, големина на честички < 80μ. Пастата е 100% од печен лешник, без додаден шеќер. Производот е во пакувања од	паста лешник		

					20/25/30/60/200 кг буриња, контејнер 100 кг и пластични кофи од 10/12,5/15/20/25 кг.			
158	02.11.2017	01.11.2020	3814 00 90 90	02.11.2017	Разредувач за флексо бои за печатење на фолија (полипропиленска, полиетиленска). Разредувачот согласно приложениот сертификат е мешаница на база на етанол 70-80% и етил ацетат 20-25%. Стоката е во пакување од 1000 л контејнери.	flexoprint		
159	02.11.2017	01.11.2020	2008 19 95 00	02.11.2017	Прачка од печен лешник, со состав: 66% лешник, гликозен сируп, шеќер и мед. Производот е во пакување во полипропиленска фолија со нето маса од 40 г.	лешник прачка		
160	02.11.2017	01.11.2020	2008 19 99 00	02.11.2017	Прачка од сусамово семе и мед, со состав: 60% сусамово семе и 40% мед. Производот е во пакување во полипропиленска фолија со нето маса од 30 г.	сусам мед прачка		
161	02.11.2017	01.11.2020	1704 90 99 00	02.11.2017	Нугат бар брусница и бадем, со состав: гликозен сируп, шеќер, 16% брусница, 14% бадем, мед, вафел (компиров скропб, растително масло, сончогледово), кокос, белка од јајце во прав и арома. Производот е во пакување во полипропиленска фолија со нето маса од 35г.	нугат прачка		
162	23/11/2017	23/11/2020	1901 90 91 00	23/11/2017	Полутврд, зрел पूर्णомасен прехранбен производ од пастеризирана мешавина од обезмастено кравјо млеко и палмино растително масло (23,5%) кој поминува низ процес на солење, зрење, делење и пакување. Млечни култури, калциум хлорид, боја Е 160а, сол (макс. 2,5%), сириште и конзерванс. Производот е со сува материја минимум 52% од масата и масти во сува	Колиба - Карпатски блок 45%		

					материја минимим 45% од тежината. Пакуван во блок, вакумиран во полиетинска фолија како комерцијално пакување тежина од 2,5кг.			
163	23/11/2017	23/11/2020	1901 90 91 00	23/11/2017	Полутврд, зрел полномасен прехранбен производ од пастеризирана мешавина од обезмастено кравјо млеко и палмино растително масло (25%) кој поминува низ процес на солење, чадење, зреење, делење и пакување. Содржи млечни култури, калциум хлорид, боја Е 160а, сол (макс. 2,5%), сириште и конзерванс. Производот е со сува материја минимум 54% од масата и масти во сува материја минимим 45% од тежината. Пакуван во блок, вакумиран во полиетинска фолија како комерцијално пакување со тежина од 2,5кг.	Колиба - Хриновски чаден 45%		
164	23/11/2017	22/11/2020	1806 32 10 00	23/11/2017	Согласно доставените податоци производот претставува млечно чоколадо во форма на прачка со додаток на лешници. Производот го има следниот состав: какао путер (>23%), засладувач: еритрит (20%) и стевиол гликозиди, полидекстроза, млеко во прав (>14%), какао маса (>12%), лешници (10%), антиоксиданс: лецитин од сончоглед, природен вкус на ванила.	Ницкс – Млечно чоколадо лешник 25 гр.		
165	23/11/2017	22/11/2020	1517 90 99 00	23/11/2017	Согласно доставените податоци производот претставува индустриски маргарин со растителни маснотии наменет за употреба во пекарството, во рефусно пакување од 10 кг (5 x 2 кг) и 20 кг (8 x 2,5 кг). Производот е со содржина од 70% по маса маснотии, со следниот	SELEKTA PRACTIC		

					состав: растителни масла (палмино, сончогледово, репкино) и делумно хидрогенизирано палмино масло, вода, емулзификатори, сол (0,5%), конзерванс, арома, регулатор на киселост и боја.			
166	23/11/2017	22/11/2020	1901 90 91 00	23/11/2017	Согласно доставените податоци производот претставува полутврд, зрел, полномасен прехранбен производ од пастеризирана мешавина од обезмастено кравјо млеко и палмино растително масло кој поминува низ процес на солење, делење, пакување и зрење. Производот го има следниот состав: млеко, палмино растително масло (25%), млечни култури, калциум хлорид, боја Е 160е, сол (макс. 2,5%), сириште, конзерванс: калциум пропионат (површински третман).	Хриновска техла 45%		
167	23/11/2017	23/11/2020	1806 32 10 00	23/11/2017	Согласно доставените податоци производот претставува темно чоколадо со лешник без додаток на шеќер во пакување од 25гр. Производот го има следниот состав: какао >45%, какао путер >7% , лешници 10%, растворливи гликозни влакна, засладувач: еритритол 17% и стевиа гликозиди, антиоксиданс: сончоглед, природен вкус на ванила.	Ницкс – темно чоколадо лешник 25гр		
168	23/11/2017	23/11/2020	1806 32 90 00	23/11/2017	Согласно доставените податоци производот претставува млечно чоколадо без додаток на шеќер во пакување од 25гр. Производот го има следниот состав: какао путер >25%, какао маса >13% млеко во прав >14%, растворливи гликозни влакна, засладувач: еритритол 22% и стевиа гликозиди, антиоксиданс: лецитин од сончоглед, природен вкус на ванила.	Ницкс – млечно чоколадо 25гр		

169	23/11/2017	23/11/2020	2103 90 90 90	23/11/2017	<p>Мексикански сос со црвена боја, кашест со парчиња зеленчук. Со мирис на домати и пиперка, со благо кисел, зачинет вкус. Сосот е со состав: вода 42%, доматно пуре околу 10%, пченка, пиперка, дестилиран оцет, шеќер, сол за готвење, кромид, краставици, цвекло, халапењо, зачини, ферментирани соини зрна, јаболков сок, средство за закиселување: лимонска киселина, средство за згуснување, ксантан. Производот е во пакување во стаклени шишиња од 250 мл</p>	Spak mexico sauce		
170	27/11/2017	27/11/2020	2202 99 19 90	27/11/2017	<p>Безалкохолан пијалок кој согласно доставените податоци е со следен деклариран состав: вода 39,99%. концентриран сок од портокал 20%, јаболков сок 15%, пуре од праска 15%, шеќер 10%, аскорбинска киселина. Производот е во пакување од 1 л. и е за директна консумација како пијалок.</p>	Mythical – Mixed fruit Nectar		
171	23/11/2017	23/11/2020	2106 90 98 00	23/11/2017	<p>Високопротеинска храна за специјална медицинска употреба, за диететски менаџмент кај лица со саркопениа над 18 години. Производот е во форма на прашок во пакување од 280г. врз основа на протеините на сурутка, со висока концентрација на есенцијални аминокиселини, особено L-леуцин (7g/100g прав). и е извор на витамин Д и калциум. Производот е специјално дизајниран за да го забрза обновувањето на мускулната маса кај изнемоштениот постар пациент. Состав на производот: изолат на протеин од сурутка (од кравјо млеко), гликозен сируп, растителни масла, сахароза, галакто-олигосахариди (од кравјо млеко), L-леуцин, три калциум фосфат, калциум карбонат, емулгатор (соја</p>	FortiFit Fulda with flavours: strawberry, vanilla		

					<p>лецитин), пектин, магнезиум хидроген фосфат, фрукто-олигосахариди, Л-аскорбинска киселина, ДЛ-α-токоферил ацетат, засладувачи, витамини и др. Само за ентерална употреба со вкус на ванила и јагода .</p> <p>Пропишаната количина е 1-2 пати на ден да се измеша 40г во 125мл ладна вода (еднакво на 6 мерици). Не претставува единствен извор на храна и мора да се користи исклучиво под медицински надзор.</p>			
172	23/11/2017	23/11/2020	1905 90 55 00	23/11/2017	<p>Согласно доставената документација и мостра, производот претставува пченкарен чипс со вкус на чили. Содржи: пченкарно брашно 66%, палмово масло, восочен пченкарен скроб, сончогледово масло, сол, шеќер, екстракт од квасец, природна арома, кромид во прав, чили во прав, зачини, лук во прав, емулгатор (моно и диглицериди на масни киселини) пченично брашно, домати во прав, боја (екстракт од пиперка), киселина, оцетен екстракт, јачменов слад, пушена декстроза. Пакуван е во кесички од 75 грама.</p>	Chio Tortillas Chips Chili		
173	23/11/2017	23/11/2020	1905 90 55 00	23/11/2017	<p>Согласно доставената документација и мостра, производот претставува пченкарен чипс со вкус на сирење. Содржи: пченкарно брашно 65%, палмово масло, восочен пченкарен скроб, сончогледово масло, природна арома, слатка сурутка во прав, сол, сирење во прав 0,9%, шеќер, кромид, во прав,</p>	Chio Tortillas Chips Nacho Cheese		

					емулгатор (моно и диглицериди на масни киселини, екстракт од квасец, лук во прав, обезмастено млеко во прав, зачини. Пакуван е во кесички од 75 грама.			
174	23/11/2017	23/11/2020	1905 90 55 00	23/11/2017	Согласно доставената документација и мостра, производот претставува пченкарен чипс со вкус на сирење. Содржи: пченкарно брашно 65%, палмово масло, восочен пченкарен скроб, сончогледово масло, природена арома, слатка сурутка во прав, сол, сирење во прав 0,9%, шеќер, кромид, во прав, емулгатор (моно и диглицериди на масни киселини, екстракт од квасец, лук во прав, обезмастено млеко во прав, зачини. Пакуван е во кесички од 75 грама.	Chio Tortillas Chips Original		
175	28.11.2017	27.11.2020	3105 10 00 00	28.11.2017	Органско ѓубриво Greenshield, заведено во листата на ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата. Се користи во земјоделството, за прехранување на растителни култури. Пакувањето е 1 л.			
176	28.11.2017	27.11.2020	3105 10 00 00	28.11.2017	Органско ѓубриво Greenshield, заведено во листата на ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата. Се користи во земјоделството, за прехранување на растителни култури. Пакувањето е 10 л.			
177	28.11.2017	27.11.2020	3105 20 90 00	28.11.2017	Органско ѓубриво Greenshield, заведено во листата на ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата. Се користи во земјоделството, за прехранување на растителни култури. Пакувањето е 20 л.			

178	27.11.2017	26.11.2020	2202 99 19 90	26.11.2017	Согласно доставените податоци производот претставува безалкохолан пијалок со следниот состав: сок од природно концентриран сок од калинка 50%, вода и шеќер. Производот е во пакување од 1 л и 250 мл, наменет за директна консумација како пијалок.	Muthical – Pomegranate Nectar		
179	23.11.2017	22.11.2020	1806 32 90 00	23.11.2017	Nicks темно чоколадо со 60% какао, во форма на плочка, неполнета, од 25 г. Производот е со состав: какао маса (> 50%), полидекстроза (fibre), засладувач: еритритол (19%), какао путер (>7%), антиоксиданс: сончоглед лецитин, природна ванила арома, засладувач: стевиол гликозиди.			
180	23.11.2017	22.11.2020	1901 90 91 00	23.11.2017	Полутврд, зрел полномасен прехранбен производ од пастеризирана мешавина од обезмастено кравјо млеко и палмино растително масло (24%), млечни култури, калциум хлорид, сириште, конзерванс, кој поминува низ процес на солење, зреење и пакување во блок, вакуумиран во полиетиленска фолија. Производот е со сува материја мин. 52% од масата, масти во сува материја мин. 45% од масата, вкушни маснотии 24,5% и сол (макс. 2,5%).			
181	23.11.2017	22.11.2020	2106 90 98 00	23.11.2017	Нутилис е згуснувач на храна и пијалоци, со карактеристики на отпорност кон амилазата, претставува додаток за храна за специјална медицинска намена, се употребува за диетески менаџмент на дисфагиа, не содржи глутен и лактоза. Содржи: малтодекстрин, згуснувачи (модифициран скроб 38%, тара гума, ксантан гума, гуар гума). Производот е во форма на прав и во пакување од конзерва од	Nutilis Powder 300 g		

					300 грама.			
182	27.11.2017	26.11.2020	2202 99 19 90	26.11.2017	Безалкохолен пијалок праска нектар и согласно доставените податоци е со следен деклариран состав: вода, пире праска 50%, шеќер, концентриран лимонев сок и додаден антиоксиданс, аскорбинска киселина. Производот е во пакување од 1 л и е за директна консумација како пијалок.	Muthical – Pech Nectar		
183	23.11.2017	22.11.2020	2103 90 90 90	23.11.2017	Табаско лут сос, со состав: вода, 16% јалапено пиперка, јаболков оцет, 6% хабанеро пиперка, суров шеќер, сол, вински оцет, средство за згуснување, ксантан, боја хлорофил. Производот е во пакување во стаклени шишенца од 57 мл.	Mad dog tabasco peppers		
184	15.12.2017	14.12.2020	1904 10 90 00	15.12.2017	Согласно доставените податоци производот претставува чоколадни житни топчиња збогатени со витамини и минерали, во пакување од 500 гр. Производот се користи како храна за појадок со следниот состав: брашно 74,2% (цели зрна пченица 44,6%, ориз, пченка), шеќер, гликозен сируп, какао во прав 6,7%, палмино масло, сол, арома, емулгатор. Согласно доставената изјава од производителот, производот е со содржина на 5,3% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа.	BRUMI – Choco balls		
185	15.12.2017	14.12.2020	2106 90 92 00	15.12.2017	Колаген во форма на прав претставува додаток во исхрана наменет за подготовка на пијалок, спакуван во лименка од 120 гр. Согласно доставените податоци производот го има следниот состав:	Колаген лифт во прав		

					хидролизиран рибен колаген NatiCol®, инулин, природни ароми, витамин Ц, хиалуронска киселина, цвекло во прав.			
186	15.12.2017	14.12.2020	2106 90 92 00	15.12.2017	Колаген во форма на прав претставува додаток во исхрана наменет за подготовка на пијалок, спакуван во лименка од 150 гр. Согласно доставените податоци производот го има следниот состав: хидролизиран колаген Bodybalance™, магнезиев цитрат, инулин, природни ароми, витамин Ц.	Колаген боди во прав		
187	15.12.2017	14.12.2020	3824 99 96 00	15.12.2017	Биостимулатор и подобрувач на својства на почва, содржи органска материја, хуминска и фулвинска киселина, микроелемент (кобалт, хром, никел, кадмиум, олово и жива). Производот е во цврста прашкаста форма во оригинално пакување од 1 кг.	Magic Leon Leonardite		
188	15.12.2017	14.12.2020	2106 90 98 00	15.12.2017	Додаток во исхрана, тоник збогатен со железо, витамини и билни екстракти наменет за деца и возрасни, пакуван во стаклена амбалажа од 250 ml. Производот содржи 54% водени билни екстракти (морков, коприва, спанаќ, пиревина, коморач, кафеава алга и хибискус), 29,4% мешавина од овошни концентрати (круша, грозје, црна рибизла, капина, вишна, портокал, цвекло, лимон, рогач и јаболко) и останати состојки (мед, екстракт од шипка, екстракт од пченични нукулци, воден екстракт од квасец, железо и витамин Ц, Б1, Б2, Б6, Б12).	Додаток во исхрана - Флорадикс		
189	18.12.2017	17.12.2020	3824 99 96 00	18.12.2017	Биостимулатор и подобрувач на својства на почва, содржи органска материја, хуминска и фулвинска киселина,			

					микроелемент (кобалт, хром, никел, кадмиум, олово и жива). Производот е во цврста прашкаста форма во оригинално пакување од 25 кг.			
190	18.12.2017	17.12.2020	3824 99 96 00	18.12.2017	Минерално ѓубриво кое содржи макроелементи магнезиум и сулфур, а од микро елементи содржи железо, бакар, бор, манган, молибден и цинк во форма на комплексна мешавина во хелатирана форма со ЕДТА (ethylenediamine tetraacetic acid). Производот е во прашкаста форма во оригинално картонско пакување од 1 кг.			
191	18.12.2017	17.12.2020	3105 10 00 00	18.12.2017	Течно органско ѓубриво со висока содржина на органска материја и аминокиселини и содржина од 5% на основниот макробиоген елемент азот. Ѓубривото е во течна форма во пакување од пластична амбалажа од 10 л.			
192	18.12.2017	17.12.2020	2106 90 98 00	18.12.2017	Додаток во исхрана збогатен со високо ресорптивен калциум и витамини А, Б, Ц и Е. Производот претставува додаток во исхрана за деца, во течна состојба наменет за директна употреба, пакуван во стаклена амбалажа од 250 ml. Производот содржи 40% водени билни екстракти (морков, анис, коријандер, коприва, поточарка, спанаќ и камилица), 51% мешавина од овошни концентрати (грозје, рогач, јаболко, кајсија, ананас, маракуја и лимон) и останати состојки (природни ароми, калциум глуконат, калциум лактат, згуснувач).	Додаток во исхрана – Флорадикс Киндервитал		

193	18/12/2017	18/12/2020	3824 99 96 00	18/12/2017	Биостимулатор и подобрувач на својства на почва, содржи органска материја: хуминска и фулвинска киселина, и микроелементи (кобалт, хром, никел, кадмиум, олово и жива). Производот е во цврста прашкаста форма со сива боја без мирис. Производот е во оригинално пакување од 50 кг.	Magic Leon Leonardite		
194	18/12/2017	18/12/2020	8508 19 00 10	18/12/2017	Согласно поднесените документи производот претставува правосмукалка со вграден електричен мотор со моќност од 1380W и со капацитет на вреќичка и друг сад за собирање на отпад од 35 литри. Истиот е дизајниран и за мокро и за суво всисување на подни и зидни површини.	Правосмукалка - Karcher NT35/1 AP		
195	15/12/2017	15/12/2020	2202 99 19 90	15/12/2017	Колагенот во ампули претставува додаток во исхрана, со препорака по една ампула на ден. Содржината од ампулата да се конзумира директно или да се конзумира разблажена во вода. Едно пакување содржи 10 ампули по 9,0мл. Согласно доставените податоци производот го има следниот состав: вода, сируп од сорбитол, колаген Verisol®, натриум хиалуронат, ниацин, лимонска и винска киселина, природна арома и калиум сорбат.	Колаген лифт во ампули		